



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Вторник, 23 декември 1980
Скопје
Број 43
Год. XXXVI

Претплатата за 1980 година изнесува 650 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

517.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Се прогласува Законот за здружување на земјоделците,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 декември 1980 година.

Бр. 08-3088

23 декември 1980 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се утврдуваат целите на здружувањето на земјоделците и се уредува здружувањето и поврзувањето на земјоделците во системот на самоуправниот здружен труд и општествено-економската положба на здружените земјоделци.

Член 2

Развојот и социјалистичката самоуправни преобразба на земјоделството и селото се остварува особено преку натамошниот забрзан и усогласен развој на материјалната основа на здружениот труд, во агрокомплексот, со засилена економска моќ, продуктивност и ефикасност, масовно присуство и примена на науката, научни и техничко-технолошки достигнувања и преку самоуправното доходовно поврзување врз потрајни основи на производните, преработувачките, прометните и другите организации на здружениот труд, со здруженијата и другите облици на организираност на земјоделските производители со личен труд и средства на трудот на кои постои право на сопственост.

Член 3

Усогласување на среднорочните и годишните планови се обезбедува преку развојот и работното ангажирање на сите капацитети на земјоделските производители со личен труд и средства на кои постои право на сопственост, активноста на здруженијата на земјоделските производители и другите облици на нивна организираност, преку долгорочно договарање на производството и испорака

на земјоделски и други производи за домашен и надворешен пазар, како и укажување на општа и стручна помош за унапредување на производството и зголемување на продуктивноста и доходовноста на земјоделството и другите дејности на производителите со личен труд и средства.

Член 4

Здружените земјоделци и работници, општествено-економскиот развој на својата организација и своите земјоделски стопанства ги утврдуваат со среднорочните и годишните планови преку самоуправни спогодби. Со тие спогодби и мерки за нивното остварување обезбедуваат усогласен развој на материјалната основа на својата организација, како и социјална сигурност на земјоделците и работниците здружени во истата.

Член 5

За унапредување на земјоделското производство, како и на општествено-економското образование и оспособеност на земјоделците, здружените земјоделци можат во земјоделската задруга, односно во основната задружна организација да организираат клубови на напредни земјоделци, секции на жени задругарки, секции на млади задругари и други видови на активност.

Начинот на организирање на активностите од став 1 на овој член поблиску се уредува со самоуправни општи акти на задругата, односно на основната задружна организација.

Член 6

Земјоделските задруги и основните задружни организации соработуваат со школите на развивањето и унапредувањето на ученичкото задругарство.

Член 7

Земјоделец, во смисла на овој закон, е работен човек кој лично во вид на занимање врши работи во земјоделството.

Член 8

Земјоделците можат својот труд, земјиште, средства на трудот, односно други средства во сопственост на земјоделците да ги здружуваат во земјоделски задруги и други облици на здружување на земјоделците, или да ги здружат со трудот на работниците и со општествените средства во организациите на здружениот труд во односи на потрајна меѓусебна поврзаност или потрајна деловна соработка, заради унапредување на земјоделското производство, зголемување на продуктивноста на трудот и доходот, подобрување на условите на својот живот и работа, поврзување во системот на самоуправното здружување на трудот, организирано вклучување во стоковната размена, создавање услови за обезбедување и унапредување на здравственото, пензиското и инвалидското осигурување и на другите облици на социјална сигурност и на нивните други интереси, како и заради заедничко остварување на самоуправната положба во социјалистичките општествено-економски односи.

Член 9

Земјоделците слободно одлучуваат за здружување во земјоделски задруги и во други облици на здружување на земјоделците за обемот, траењето и

разновидноста на здружувањето на својот труд, земјиштето, средствата на трудот, односно другите средства, според спогодбено утврдените потреби за заедничкото земјоделско производство, за остварување на другите економски интереси и цели на нивното здружување.

Член 10

Здружувањето на трудот, земјиштето, средствата на трудот, односно другите средства во сопственост на земјоделците, меѓусебно и со трудот на работниците во организациите на здружениот труд, се засновува на економската заинтересираност, рамноправност, взаемност, солидарност и заеднички ризик.

Член 11

Здружениот земјоделец го задржува правото на сопственост на земјиштето, средствата на трудот, односно другите средства кои ги здружил ако со самоуправни спогодба за здружување или со посебен договор поинаку не е определено.

Член 12

Земјоделецот има право да се здружи во еден или повеќе облици на здружување на земјоделците.

Здружувањето во повеќе облици може да се врши само ако се работи за здружување во поглед на различно производство.

Член 13

Заради остварување на целите од член 3 на овој закон здружените земјоделци произведуваат земјоделски производи во различни видови на меѓусебна соработка и производите ги реализираат во пари.

Здружените земјоделци на организиран начин можат да се снабдуваат со репродукциони и други материјали, а ако тоа го бараат локалните потреби и со потрошувачка стока. Здружените земјоделци можат да организираат и штедно-кредитна служба.

Здружените земјоделци можат да вршат и други стопански дејности, кои непосредно служат на дејноста од став 1 на овој член и на потребите на селото, како и да се занимаваат со селски туризам, домашни ракотворби, преработка на земјоделски производи и други дејности.

Член 14

Како здружен земјоделец во смисла на овој закон се смета земјоделец кој доброволно го здружува својот труд, земјиштето, средствата на трудот, односно другите средства што ги има во сопственост меѓусебно и со трудот на работниците и со општествените средства во земјоделска задруга или друг облик на здружување или со трудот на работниците и општествените средства во односи на трајна соработка во организациите на здружениот труд.

Член 15

Здружениот земјоделец има право на здравствено, пензиско и инвалидско осигурување, како и работникот во организацијата на здружениот труд, ако со здружувањето на трудот и средствата и од други извори остварува личен доход во висина најмалку до загарантираниот личен доход на работниците и за тоа плаќа соодветен придонес на име осигурување определен со закон.

Член 16

Здружените земјоделци во земјоделската задруга самостојно и рамноправно управуваат со трудот и со работењето во задругата, ги уредуваат меѓусебните односи на трудот во стекнувањето и распределувањето на доходот и чистиот доход и другите меѓусебни односи во задругата во согласност со одредбите на овој закон.

Ако определени работи во земјоделската задруга вршат работници, во остварувањето на своите

права и обврски во задругата тие се рамноправни со здружените земјоделци во согласност со закон.

Одредбите од став 1 и 2 на овој член сообразно се применуваат на управувањето и уредувањето на односите на кооперантите и работниците во основната организација на кооперантите.

Член 17

Средствата на фондовите и другите општествени средства создадени во сите видови на здружување на земјоделците можат да се користат само на начин со кој се обезбедува нивната несмалена вредност и соодветниот пораст. Тие не можат да се користат на начин со кој за здружените земјоделци би се создале нееднакви услови во нивното користење.

Член 18

Земјоделците кои својот труд, земјиште, средства на трудот, односно други средства на кои имаат право на сопственост ги здружуваат непосредно или преку земјоделска задруга или друг вид на здружување на земјоделците, во односи на потрајна соработка со организацијата на здружениот труд, склучуваат со работниците во таа организација самоуправни спогодба за здружување со која ги уредуваат меѓусебните права, обврски и одговорности.

Во односите од став 1 на овој член здружените земјоделци, рамноправно со работниците во организацијата на здружениот труд со која остваруваат потрајна соработка, управуваат со заедничките работи, заеднички одлучуваат за заеднички остварениот доход и учествуваат во тој доход според придонесот што го даде за остварувањето на тој доход.

Член 19

Индивидуалните земјоделци што привремено и без заеднички ризик соработуваат со земјоделска задруга, односно со основна или друга организација на здружениот труд, своите права ги остваруваат во согласност со самоуправниот спогодба за здружување на земјоделците во земјоделска задруга и нејзиниот статут, односно со самоуправниот спогодба и статутот на таа основна или друга организација на здружениот труд.

Член 20

Општествено-политичките заедници ги поттикнуваат со кредитната и даночната политика, како и со други економски мерки сите облици на здружување на земјоделците, особено оние кои придонесуваат за зголемување на земјоделското производство.

Член 21

На земјоделските задруги, основните задружни организации, основните организации на здружениот труд во состав на земјоделските задруги, деловните организации на кооперантите и работните организации на кооперантите сообразно се применуваат одредбите од Законот за здружениот труд и другите прописи кои се однесуваат на организациите на здружениот труд доколку одделни прашања не се поинаку уредени со овој закон.

II. ВИДОВИ НА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

1. — Земјоделска задруга

а) Поим на земјоделска задруга

Член 22

Земјоделската задруга е самостојна, самоуправни организација на здружените земјоделци, односно на здружените земјоделци и работници кои се поврзани со заеднички интереси во остварувањето на целите на здружувањето, во работата, планирањето на развојот и унапредувањето на земјоделското производство и зголемување на доходот, уре-

дувањето на меѓусебните односи, унапредувањето на условите за работа и развојот на самоуправавањето и обезбедувањето на економска и социјална сигурност врз начелата на взаемност и солидарност.

Член 23

Во земјоделската задруга може да се организира, под услови утврдени со овој закон, основна задружна организација и основна организација на здружениот труд во која го здружуваат трудот работниците што работат во земјоделската задруга.

Во основна задружна организација се здружуваат земјоделците или земјоделците и работниците што работат во земјоделската задруга, ако овие работници не организирале основна организација.

Ако земјоделската задруга во својот состав има две или повеќе основни задружни организации во начело има положба, право, обврски и одговорности на работна организација.

Во земјоделската задруга која во својот состав нема основни задружни организации, односно во основните задружни организации во нејзиниот состав, под условите утврдени со овој закон, може да се формираат работни единици.

б) Основање на земјоделска задруга

Член 24

Земјоделска задруга можат да основаат земјоделци кои го здружуваат својот труд, земјиште, средства на трудот, односно други средства во нивна сопственост (во натамошниот текст: основачи на задругата).

Земјоделска задруга може да основаат најмалку 15 основачи.

Член 25

Земјоделска задруга може да се основа ако се обезбедени потребни средства за нејзино основање и за почеток на работа и ако се исполнети пропишаните услови за вршење на нејзината дејност.

Средствата од став 1 на овој член ги обезбедуваат основачите на земјоделската задруга на начин кој обезбедува земјоделската задруга која се основа да може да располага со тие средства.

Организации на здружениот труд и општествено-политички заедници, како и други самоуправни организации можат да учествуваат во обезбедување на средства за основање и почеток на работата на земјоделската задруга и со свои средства да ја помагаат нејзината работа, во согласност со начелата кои важат за здружување на средствата во организациите на здружениот труд.

Член 26

Основачите на земјоделската задруга, преку основачкиот одбор кој го избираат од своите редови, ги вршат сите подготвителни работи за основање на земјоделската задруга.

Основачите на земјоделската задруга, пред нејзиното основање, разгледуваат и усвојуваат елаборат за општествено-економската оправданост за основање на таква задруга.

Елаборатот од став 2 на овој член содржи особено:

- цели за основање на земјоделска задруга и за здружување на земјоделците;
- износ на средства потребни за основање и почеток на работата;
- податоци за дејностите што ќе ги врши земјоделската задруга;
- податоци за капацитетите за производство и пласман на производите и услугите;
- податоци за потребниот број на стручни кадри, локацијата на деловниот простор и за поширокото интеграционо поврзување и друго.

Член 27

Земјоделска задруга се основа со самоуправни спогодба за здружување на земјоделците во земјоделска задруга.

Самоуправната спогодба за здружување на земјоделците во земјоделска задруга ја склучуваат основачите на земјоделската задруга со потпишување. Задругата е основана со потпишување на самоуправната спогодба од најмалку 15 основачи.

Член 28

Самоуправната спогодба за здружување на земјоделците во земјоделска задруга особено содржи одредби за: имињата на основачите, фирмата и седиштето на задругата, дејностите со кои ќе се занимава задругата, износот на средствата што се обезбедуваат за основање и почеток на работата на задругата, имиња на лица кои ќе вршат припремни работи до конституирањето на задругата, рокот во кој мора да се изврши конституирањето на задругата, изборот односно именувањето, делокругот и одговорностите на органите на управувањето и работоводниот орган на задругата, претставувањето и застапувањето на задругата, економските односи помеѓу здружените земјоделци, основите и мерилата за распределување на чистиот доход на задругата, гаранцијата, постапката за донесување на статутот на задругата, условите за прием во задругата, истапувањето односно исклучувањето од задругата, обезбедувањето на услови за остварување на задачите и активностите во областа на општонародната одбрана и општествената самозаштита, располагањето со средства во случај на престанувањето на задругата, постапката за именување и дополнување на самоуправната спогодба и за други прашања од заеднички интереси.

в) Конституирање на земјоделската задруга

Член 29

Конституирање на земјоделска задруга, која во својот состав нема основни организации на здружениот труд, се врши со избор на собрание на задругата и именување вршител на должноста на работоводниот орган.

Изборот на собранието од став 1 на овој член се врши доколку задругата има повеќе од 30 основачи, а до 30 основачи собранието го чинат сите основачи на задругата.

Член 30

Конституирање на земјоделска задруга која во својот состав има основни задружни организации и основни организации на здружениот труд се врши со:

1. — склучување на самоуправни спогодба за здружување на основните организации во земјоделска задруга во која се уредуваат односите меѓу основните задружни организации и основните организации на здружениот труд во состав на земјоделска задруга, како и односите на тие организации и работните заедници во земјоделската задруга;
2. — избор на делегати за собрание како орган на самоуправавање на земјоделската задруга;
3. — именување вршител на должноста на работоводниот орган на земјоделската задруга.

Член 31

Со самоуправната спогодба за здружување на земјоделците во земјоделска задруга, во делот во кој се уредуваат односите меѓу основните задружни организации и основните организации на здружениот труд во состав на земјоделската задруга, како и односите на тие организации со работната заедница во земјоделската задруга, се уредуваат особено следните прашања: заедничките работи и интереси кои се остваруваат во земјоделската задруга; координирање на процесот на работата; донесување на плановите на земјоделската задруга; усогласување на плановите на основните задружни организации и основните организации на здружениот труд во состав на земјоделската задруга; меѓусебните односи на основните задружни организации и основните организации на здружениот

труд во состав на земјоделската задруга, нивните права, обврски и одговорности во правниот промет; видови и услови за остварување на одговорноста на земјоделската задруга и нејзините овластувања во правниот промет што таа го врши за основните задружни организации и основните организации на здружениот труд; здружување на средствата на основните задружни организации и основните организации на здружениот труд и нивната намена; начинот на распоредувањето и искажувањето на заедничкиот приход; состав, избор односно именување, отповикување и делокруг на органите на собранието на земјоделската задруга и нивните права и обврски и други одговорности; права, обврски и одговорности на работната заедница во земјоделската задруга; права и обврски на делегатите во собранието на земјоделската задруга и нивната одговорност спрема здружените земјоделци и работници, односно собранието на земјоделската задруга; известување на здружените земјоделци и работниците на земјоделската задруга, вршење на самоуправната контрола; решавање на споровите од внатрешните односи; вид на споровите, состав и постапка на арбитражата или друг вид за решавање на споровите; обезбедување на услови за остварување на задачите и активностите во областа на општонародната одбрана и општествената самозаштита; постапка за издвојување на одделни основни задружни организации и основни организации на здружениот труд од составот на земјоделската задруга и располагање со средствата на задругите во случај на престанок на земјоделската задруга.

Член 32

Самоуправната спогодба од член 31 на овој закон се смета донесена ако за неа, со референдум, се изјасни мнозинството на здружените земјоделци и мнозинството на работниците на земјоделската задруга во секоја основна задружна организација во состав на земјоделската задруга.

Основната задружна организација, односно основната организација на здружениот труд во состав на земјоделската задруга, што не ќе ја усвои самоуправната спогодба за здружување на земјоделците во земјоделската задруга, има право да се издвои од составот на земјоделската задруга под услов и начин што се определени со Законот за здружениот труд.

Член 33

По склучувањето на самоуправната спогодба за здружување на земјоделците во земјоделската задруга, се донесува статутот на земјоделската задруга.

Со статутот на земјоделската задруга поблиску се уредуваат односите во земјоделската задруга, меѓусебните права, обврски и одговорности на здружените земјоделци, остварување на самоуправните права на здружените земјоделци и работници на земјоделската задруга, организираност на земјоделската задруга и други прашања во согласност со овој закон и со самоуправната спогодба за здружување на земјоделците во земјоделската задруга.

Предлогот на статутот на земјоделската задруга го утврдува собранието на земјоделската задруга.

Статутот на земјоделската задруга се смета за донесен ако за него, со референдум, се изјасни мнозинството на здружените земјоделци.

Член 34

Статутот на земјоделската задруга, која во својот состав има основни задружни организации и основни организации на здружениот труд, се смета донесен ако за него, со референдум, се изјаснило мнозинството на здружените земјоделци и мнозинството на работниците на земјоделската задруга во секоја основна задружна организација и секоја основна организација на здружениот труд во состав на земјоделската задруга.

Статутот на земјоделската задруга не може да биде во спротивност со самоуправната спогодба за здружување на земјоделците во земјоделската задруга.

Член 35

Промена во организацијата на земјоделската задруга може да се врши ако за тоа се создадени услови со измени во материјалната основа на трудот, техничко-технолошките и природните услови за работа, производната ориентација, местото на вршење на дејноста, зголемување на бројот на здружените земјоделци, односно работници или од други причини.

Земјоделската задруга може да се здружи со друга земјоделска задруга, да се придружи кон друга земјоделска задруга или да се подели на две или повеќе земјоделски задруги.

Промената од став 1 и 2 на овој член се врши со самоуправна спогодба за која, на референдум, се изјаснило мнозинството на здружените земјоделци и мнозинството на работниците во секоја основна задружна организација, односно основна организација на здружениот труд во состав на задругата во која се вршат промените.

2. Основна задружна организација

Член 36

Основна задружна организација е самоуправна организација на здружените земјоделци, односно здружени земјоделци и работници и претставува дел на земјоделската задруга која претставува деловно-производствена целина во која резултатот на здружениот труд може самостојно да се изрази како вредност во земјоделската задруга и на пазарот и во која здружените земјоделци сами или заедно со работниците на земјоделската задруга можат да остваруваат свои општествено-економски и други самоуправни права и цели на здружувањето на земјоделците.

Основната задружна организација во состав на земјоделската задруга, во начело има положба, права, обврски и одговорности на основна организација на здружениот труд.

Одлука за организирање на основна задружна организација донесуваат здружените земјоделци, односно здружените земјоделци и работниците со референдум.

Одлуката за организирање на основната задружна организација се доставува на сите основни задружни организации и основни организации на здружениот труд во состав на земјоделската задруга, а ако во земјоделската задруга тие не се организирани во основни организации одлуката се доставува на другите здружени земјоделци, односно работници во земјоделската задруга, во рок од 8 дена од денот на нејзиното донесување.

Член 37

Здружените земјоделци и работници на основните задружни организации и основните организации на здружениот труд, односно земјоделската задруга на кои им е доставена одлуката од став 2 на член 36 од овој закон можат, во рок од 30 дена од денот на врачувањето на одлуката, да поведат спор пред судот на здружениот труд за постоење на услови утврдени со овој закон за организирање на основната задружна организација.

Член 38

Одлуката за организирање на основната задружна организација станува полноважна по истекот на рокот од 30 дена од денот на врачувањето на здружените земјоделци и работници во основните задружни организации и во основните организации на здружениот труд, односно во земјоделската задруга, а ако е поведен спор со донесување на правосилната одлука на судот на здружениот труд.

Со денот кога одлуката за организирање на основната задружна организација станала правосилна здружените земјоделци, сами или заедно со работниците на земјоделската задруга, стекнуваат право да склучат самоуправни спогодба за здружување во основна задружна организација.

По склучувањето на самоуправната спогодба од став 2 на овој член, здружените земјоделци, односно здружените земјоделци и работници во основната задружна организација избираат здружен совет освен во случајот кога по овој закон тој не се бира, донесуваат статут на основната задружна организација и пристапуваат кон склучување на самоуправната спогодба за здружување на земјоделците во земјоделската задруга.

Член 39

По донесувањето на одлуката за организирање на основната задружна организација, здружените земјоделци, односно здружените земјоделци и работници од делот на земјоделската задруга кој се организира како основна задружна организација со здружените земјоделци и работници од останатите основни задружни организации и основните организации на здружениот труд во состав на земјоделската задруга формираат комисија за изработка на предлог на самоуправни спогодба за распоредување на средствата, правата и обврските на новоорганизираната основна задружна организација.

Комисијата од претходниот став се формира врз делегатска основа.

Ако во рок од осум дена од денот на донесувањето на одлуката за организирање на основната задружна организација не се формира комисија од став 1 на овој член или ако во комисијата не се постигне согласност по предлогот на самоуправната спогодба за распоредување на средствата, правата и обврските, здружените земјоделци односно здружените земјоделци и работници во делот на земјоделската задруга кој се организира како основна задружна организација изработуваат предлог на самоуправни спогодба, предлог за распоредување на средствата, правата и обврските и го доставуваат на основните задружни организации и основните организации на здружениот труд во состав на земјоделската задруга.

Член 40

Ако во рок од 60 дена од денот на полноважноста на одлуката за организирање на основната задружна организација не се склучи самоуправни спогодба за распределба на средствата, правата и обврските, секоја основна задружна организација и основна организација на здружениот труд во составот на земјоделската задруга може во рок од 30 дена да поведе спор пред судот на здружениот труд.

Член 41

Самоуправната спогодба за здружување во основна задружна организација содржи особено одредби за: називот и седиштето на основната задружна организација, условите за стекнување својство на здружен земјоделец во основната задружна организација и основите по кои престанува тоа својство, одговорноста на земјоделците, управување со средствата на основната задружна организација, основите и мерилата за распоредување на чистиот доход на основната задружна организација, обезбедување на услови за остварување на задачите и активностите во областа на општествената одбрана и општествената самозаштита, постапката за изменување и дополнување на самоуправната спогодба и другите прашања од заеднички интерес.

Самоуправната спогодба за здружување во основната задружна организација која ја организирале заедно здружените земјоделци и работниците содржи и основи за уредување на општествено-економските односи на здружените земјоделци и работници и за работните односи на работниците во основната задружна организација.

Член 42

Самоуправната спогодба за здружување во основната задружна организација се смета дека е донесена ако за неа, со референдум, се изјасни мнозинството на здружените земјоделци и мнозинството на работниците во таа основна задружна организација.

По донесувањето на самоуправната спогодба од став 1 на овој член секој здружен земјоделец и работник во таа основна задружна организација слободно одлучува за прифаќањето на самоуправната спогодба со давање на посебна изјава во писмена форма.

На здружениот земјоделец му престанува својството на здружен земјоделец, а на работникот кој работи во земјоделската задруга му престанува работниот однос по сила на закон, ако одбие да ја прифати самоуправната спогодба.

Член 43

Статутот на основната задружна организација содржи особено одредби: за називот, седиштето и дејностите на основната задружна организација, составот, изборот односно именувањето, отповикувањето односно разрешувањето и делокругот на работата на здружниот совет, неговиот извршен орган и работководниот орган на основната задружна организација, како и за нивната одговорност, прашањата по кои здружените земјоделци односно здружените земјоделци и работници лично се изјаснуваат и за начинот на лично изјаснување и одлучување, за начинот на изборот и отповикувањето на делегациите и делегатите во основната задружна организација и за нивните права, должности и одговорности, за застапување и претставување на основната задружна организација, за постапката за стекнување својство на здружен земјоделец и за престанок на тоа својство, за начинот на уредувањето на економските односи помеѓу здружените земјоделци и основната задружна организација за користење и располагање со средства за производство и другите средства, за изработка и донесување на плановите, за остварување на самоуправната задружна контрола во основната задружна организација, за содржината, начинот и роковите за известување на здружените земјоделци односно здружените земјоделци и работници, за општествената одбрана и општествената самозаштита, за деловната тајна, за содржината и чувањето на записникот на одлуките на здружените земјоделци и работници и колегијалните органи, за начинот на донесување, изменување и дополнување на статутот и донесувањето на другите самоуправни општи акти на основната задружна организација.

Статутот на основната задружна организација која ја основале заедно здружените земјоделци и работниците содржи одредби за начинот на учеството на здружените земјоделци и работниците во управувањето со работите во основната задружна организација и во вршењето на самоуправната задружна контрола.

Статутот на основната задружна организација не може да биде во спротивност со самоуправната спогодба за здружување на земјоделците во земјоделската задруга и со самоуправната спогодба за здружување на основната задружна организација.

Член 44

Предлогот на статутот на основната задружна организација го утврдува здружниот совет на основната задружна организација.

Статутот на основната задружна организација се смета донесен ако за него, со референдум, се изјасни мнозинството на здружените земјоделци и мнозинството на работниците во таа организација.

Член 45

Здружените земјоделци, односно здружените земјоделци и работниците имаат право основната задружна организација во која што се организирани да ја издвојат од составот на земјоделската задруга.

Основната задружна организација не може да се издвои од составот на земјоделската задруга ако тоа е спротивно на општиот интерес и ќе дојде до битно отежнување или оневозможување на работата во другите основни организации и основните организации на здружениот труд во состав на истата земјоделска задруга, односно во земјоделската задруга како целина.

Член 46

Основната задружна организација што се издвојува од составот на земјоделската задруга може да основа нова земјоделска задруга или работна организација на кооперанти, може да се здружи во друга земјоделска задруга или да донесе одлука за организирање на основна организација на кооперанти и како таква да се здружи во работна организација, односно работна организација на кооперанти.

Член 47

Основната задружна организација која се издвојува од составот на земјоделската задруга е должна одлуката за издвојување да ја достави на сите основни задружни организации и основни организации на здружениот труд во состав на земјоделската задруга и на собранието на земјоделската задруга, во рок од осум дена од денот на донесувањето на таа одлука, а тие можат да поведат спор пред судот на здружениот труд во рок од 30 дена од денот на врачување на одлуката ако сметаат дека издвојувањето на основната задружна организација битно ја отежнува или оневозможува работата.

Одлуката за издвојување на основната задружна организација станува полноважна со истекот на рокот од 30 дена од денот на врачувањето на одлуката за издвојување на сите основни задружни организации и основните организации на здружениот труд во составот на земјоделската задруга, а ако е поведен спор во поглед на постоењето на условите за издвојување, со денот на донесувањето на полноважната одлука на судот на здружениот труд.

Член 48

Основната задружна организација што се издвојува од составот на земјоделската задруга е должна до полноважноста на одлуката за своето издвојување, спогодбено со другите основни задружни организации и основните организации на здружениот труд во составот на земјоделската задруга и со земјоделската задруга како целина, да го уреди начинот и условите на извршувањето на меѓусебните права и обврски, кои настанале до денот на издвојувањето, како и прашањето за надомест на штетата која настапува со издвојувањето.

3. — Основна организација на здружениот труд во состав на земјоделската задруга

Член 49

Работниците на земјоделската задруга имаат право и должност да организираат една или повеќе основни организации на здружениот труд во состав на земјоделската задруга, ако се исполнети условите предвидени за организирање на основна организација на здружениот труд во состав на работната организација.

Член 50

Организирање, издвојување од составот на земјоделската задруга и престанок на работата на основната организација на здружениот труд во составот на земјоделската задруга се врши под услови и на начин утврден со Законот за здружениот труд, ако не е поинаку определено со овој закон.

Во земјоделската задруга може да се здружи основна организација на здружениот труд која што се издвоила од составот на друга организација, односно земјоделска задруга или работна организација.

Во земјоделската задруга може да се здружи и работна организација која во својот состав нема основни организации на здружениот труд.

Член 51

Со самоуправната спогодба за здружување на земјоделците во земјоделската задруга може да се предвиди основната организација на здружениот труд во составот на земјоделската задруга дека е должна да врши работи првенствено за здружените земјоделци и да не може без согласност на здружените земјоделци да го менува предметот на своето работење или да се издвои од составот на земјоделската задруга, ако со нејзиното издвојување се отежнува нормалното работење на таа задруга.

Член 52

Одлуката за организирање на основната организација на здружениот труд во состав на земјоделската задруга, односно одлуката за издвојување на основната организација на здружениот труд од составот на земјоделската задруга се доставува на сите основни задружни организации и на основните организации на здружениот труд во состав на земјоделската задруга во рок од 8 дена од денот на нејзиното донесување. Здружените земјоделци и работниците на тие организации имаат право да покренат спор пред судот на здружениот труд за постоење на услови за организирање на основната организација на здружениот труд, односно за нејзиното издвојување од составот на земјоделската задруга во рок од 30 дена од денот на врачувањето на одлуката.

Основната организација на здружениот труд врши распоредување на средствата и обврските и ги утврдува правата и обврските по основ на миенат труд со сите основни задружни организации и основните организации на здружениот труд во состав на земјоделската задруга.

Член 53

Основната организација на здружениот труд која што се издвојува од составот на земјоделската задруга може да стане работна организација или да се здружи со друга земјоделска задруга или друга работна организација.

4. — Основна организација на кооперанти

Член 54

Основната организација на кооперанти е самоуправна организација на земјоделците здружени со организација на здружениот труд, односно на тие земјоделци и работниците на организацијата на здружениот труд и е дел на работната организација на кооперанти, односно на работната организација во која што резултатот на здружената работа може самостојно да се изрази како вредност на таа организација на кооперанти, односно во работната организација и на пазарот и во која што земјоделците сами или заедно со работниците можат да ги остваруваат своите општествено-економски самоуправни права и целите на здружувањето на земјоделците.

Основната организација на кооперантите има во начело положба, права, обврски и одговорности на основна организација на здружениот труд.

Кога земјоделците непосредно го здружуваат својот труд, земјиште, средства на трудот, односно други средства во нивна сопственост со организацијата на здружениот труд, таа организација е должна, ако за тоа постојат услови, да го поттикнува организирањето на земјоделците во основна организација на кооперанти.

Член 55

Основна организација на кооперанти, која се издвојува од составот на работна организација на кооперанти, односно од составот на работната организација, може да се здружи во друга работна организација на кооперанти или друга работна организација, да основа земјоделска задруга или работна организација на кооперанти, или да организира основна задружна организација и како таква да се здружи во земјоделската задруга.

Член 56

Во постапката за организирање на основната организација на кооперантите, издвојувањето на таа основна организација од работната организација, односно од работната организација на кооперантите, сообразно се применуваат одредбите на овој закон за постапката на организирање на основната задружна организација и постапката за издвојување на основната задружна организација од составот на земјоделската задруга ако не е поинаку определено со овој закон.

Одлуката за организирање на основната организација на кооперантите ја донесуваат земјоделците здружени со организацијата на здружениот труд, односно тие земјоделци и работници со референдум.

Одлуката за организирање на основната организација на кооперантите се доставува во рок од 8 дена на сите основни организации на кооперанти и основни организации на здружениот труд во составот на таа работна организација, односно на работната организација на кооперанти. Ако не се организирани основни организации, таа одлука се доставува на другите здружени земјоделци, односно работниците на работната организација на кооперантите, односно работната организација.

Здружените земјоделци и работниците на кои им е доставена одлука за организирање на основната организација на кооперанти, можат, во рок од 30 дена од денот кога им е вратена одлуката да поведат спор пред судот на здружениот труд во поглед на постоењето на услови за организирање на основната организација на кооперанти утврдени со закон.

Член 57

Врз основа на одлуката за организирање на основната организација на кооперанти, земјоделците, сами или заедно со работниците склучуваат самоуправни спогодба со која ги утврдуваат условите и начинот на здружувањето, како и меѓусебните права, обврски и одговорности.

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој член не може да се исклучи или ограничи правото на другите земјоделци под еднакви услови да пристапат кон основната организација на кооперантите. На здружениот земјоделец му престанува својството на здружен земјоделец, а на работникот му престанува работниот однос по сила на закон ако одбие да ја прифати самоуправната спогодба од став 1 на овој член со денот кога одбил да даде писмена изјава за прифаќање на самоуправната спогодба.

Член 58

Одредбите на овој закон за основните задружни организации сообразно се применуваат и за основните организации на кооперантите.

5. — Работна организација на кооперанти

Член 59

Работна организација на кооперанти во состав на сложена организација е самостојна самоуправни организација што ја основаат земјоделците здружени со организациите на здружениот труд сами или заедно со работниците на тие организации.

Во работната организација на кооперантите здружените земјоделци, односно здружените земјоделци и работниците, поврзани со заедничките интереси, планираат развој, ги уредуваат меѓусебните односи, ги унапредуваат условите на работата и развојот на самоуправувањето и врз начелата на взаемност и солидарност обезбедуваат економска стабилност и социјална сигурност.

Работната организација на кооперантите претставува целина во која здружените земјоделци можат да ги остваруваат своите општествено-економски и други самоуправни права и целите на здружувањето на земјоделците.

Член 60

Земјоделците здружени во организацијата на здружениот труд и работниците на таа организација во работната организација на кооперантите, која во својот состав нема основни организации на кооперанти, имаат права, обврски и одговорности како и земјоделците и работниците организирани во основната организација на кооперантите.

Земјоделците во работната организација на кооперантите која во својот состав има две или повеќе основни организации на кооперанти, имаат права, обврски и одговорности како и здружените земјоделци во земјоделската задруга.

Член 61

Работната организација на кооперантите се основа и со самоуправни спогодба за здружување во работна организација на кооперанти која ја усвојуваат на референдум земјоделците, односно земјоделците и работниците во основните организации на кооперантите.

Работната организација на кооперантите која во својот состав нема основни организации на кооперанти ја основаат, со самоуправни спогодба за здружување во работна организација на кооперанти и земјоделците здружени со организацијата на здружениот труд, сами или заедно со работниците на таа организација.

Во случајот од став 2 на овој член, земјоделците здружени со организацијата на здружениот труд, односно тие земјоделци и работниците на организацијата на здружениот труд склучуваат самоуправни спогодба за здружување во работната организација на кооперантите со потпишување.

Член 62

По конституирање на работната организација на кооперантите, истата склучува самоуправни спогодба со други работни организации за здружување во сложена организација на здружениот труд во чиј состав е основана работна организација на кооперантите.

Самоуправната спогодба од став 1 на овој член е прифатена во работната организација на кооперанти ако за неа, со референдум, се изјасни мнозинството на земјоделците и мнозинството на работниците во секоја основна организација на кооперантите и основната организација на здружениот труд во составот на работната организација на кооперантите, односно мнозинството на земјоделците и мнозинството на работниците во работната организација на здружениот труд.

Член 63

За основање и конституирање на работната организација на кооперантите сообразно се применуваат одредбите на овој закон за основање и конституирање на земјоделските задруги.

6. — Непосредно склучување на договори за потрајна соработка меѓу одделни земјоделци со организациите на здружениот труд

Член 64

По исклучок, ако не постојат услови да се организира основна организација на кооперанти, односно да се основа работна организација на кооперанти, организацијата на здружениот труд може да склучува договори за потрајна соработка непосредно со одделни земјоделци.

Со договорот од став 1 на овој член земјоделците и организацијата на здружениот труд уредуваат особено: време на кое земјоделецот се здружува со организацијата на здружениот труд, меѓусебни права и обврски, начинот на учествувањето на земјоделците во работите кои претставуваат предмет на потрајна соработка, основите и мерилата за распоредување на заеднички остварениот доход, начинот на кој земјоделецот остварува детален увид во деловните резултати од пот-

рајна соработка со организацијата на здружениот труд и условите и начинот на престанок на договорот.

7. — Работна единица

Член 65

Заради остварување на лоповолни резултати во извршувањето на заедничките работи и работните задачи во земјоделската задруга која во својот состав нема основна задружна организација, односно во основната задружна организација, здружените земјоделци или работниците, односно здруженија на кооперанти или друга работна организација работата и производството по работни единици, групи или други видови на вршење на работа.

Во видовите на организирањето на работата од став 1 на овој член, здружените земјоделци и работниците не можат да ги остваруваат правата, обврските и одговорностите кои ги остваруваат во земјоделската задруга, односно основната задружна организација.

Член 66

Работни единици во смисла на член 65, под исти услови, можат да организираат и основните организации на кооперантите, работните организации на кооперантите и организациите на здружениот труд од областа на агрокомплексот.

8. — Други видови на здружување на земјоделците

а) Земјоделски задруги со одредени дејности

Член 67

Земјоделците можат својот труд, земјиште, средства на трудот, односно други средства во сопственост на земјоделците да ги здружуваат меѓусебно и со другите работни луѓе во задруги кои се занимаваат со определени земјоделски дејности или други дејности како што се пчеларски задруги, задруги за домашни ракотворби и со други слични дејности.

Задругите од став 1 на овој член во начело имаат положба, права, обврски и одговорности на земјоделска задруга.

б) Заедници на основа на договор

Член 68

Заедница на основа на договор (во натамошниот текст: заедница), може да основаат 5 или повеќе земјоделци или веќе здружени земјоделци, ако меѓусебно го здружат својот труд, или земјиште, средства на трудот и други средства заради заедничко производство и продавање на своите земјоделски производи, мелиорирање на земјоделското земјиште, изградба и заедничка употреба на стопанските објекти и уреди, заради заедничко користење на земјоделското земјиште и земјоделските машини или преработка на сопствените производи.

Заедницата не може да купува туѓи производи заради натамошно продавање.

Член 69

На заедницата може да ѝ се додели на користење земјоделско земјиште, објекти и други средства за производство во општествена сопственост, под услови утврдени со посебен договор.

Член 70

Договорот за основање на заедницата особено содржи:

1. — имиња и назив на основачите на заедницата;
2. — дејности на заедницата;
3. — начин на обезбедување на средства, односно вредноста на средствата кои основачите ги здружуваат во заедницата;

4. — обврски на основачите на заедницата во поглед на нивниот личен труд во заедницата и обемот на одговорноста на членовите за обврските на заедницата;

5. — начин на обновување на вредноста на здружените средства, ако основачите на заедницата се договорат, здружените средства да се обновуваат;

6. — начин на одлучување во заедницата;

7. — име на претседателот на заедницата, односно името на лицето кое ја претставува заедницата;

8. — начин на пресметување и распоредување на доходот, остварен со заедничко работење;

9. — услови за истапување од заедницата и за пристап на новите членови кон заедницата;

10. — одредби за начинот на престанок на заедницата и за распределбата на заедничкиот имот.

Член 71

Здружените земјоделци во заедницата одговараат за обврските на заедницата солидарно и неограничено освен со своето земјоделско земјиште.

Член 72

Ако не е со овој закон поинаку определено, за заедниците важат општите прописи.

в) Здруженија на земјоделските производители

Член 73

Земјоделските производители можат да се здружуваат во здружение на земјоделски производители во населба, општина и Република со внатрешна организираност по одделни производи или групи на производи како вид на можно организирање на сите земјоделски производители со нивна доходовна поврзаност и долгорочна соработка со соодветни организации на здружениот труд во општината и Републиката.

Земјоделците здружени во здружение на земјоделски производители преку здружението обезбедуваат поврзаност и соработка со земјоделски задруги и соодветни организации на здружениот труд во општината и Републиката.

Целите, начинот на здружување на производителите по група производи и изборот на делегати на ниво на општината или Републиката се утврдуваат со самоуправните акти на здружението.

Член 74

Вклучувањето на земјоделците здружени во здруженијата на земјоделските производители од член 73 став 2 на овој закон особено се обезбедува преку организирано вклучување во системот на социјалистичките самоуправни односи во планирањето, програмирањето, осовременувањето и зголемувањето на производството и подигањето на продуктивноста и доходовноста на својот труд, во подобрувањето на условите на трудот за обезбедување на социјална сигурност и социјалните права и одлучување за резултатите од трудот и за самоуправно спогодување врз трајна соработка на земјоделците што не се здружени во земјоделска задруга или други видови на здружување на земјоделците.

Член 75

Земјоделците здружени во здруженијата на земјоделските производители, преку здружението даваат иницијатива за развивање на производствени и услужни капацитети, снабдување со опрема и репроматеријали, во соработка со основните организации на здружениот труд во земјоделството, индустријата, соодветните групации во Стопанската комора и здруженијата на занаетчиите.

Активноста на здруженијата на земјоделските производители се остварува со учество во утврдувањето и остварувањето на политиката и условите за работа и развој на земјоделството, на даночната политика, на политиката на цените и општото подигање на материјалната положба на селото,

како суштинска претпоставка за социјалистичката преобразба и преку обезбедување делегати во општествено-политички заедници и интересни самоуправни заедници на ниво на општина и Република.

Со начинот на организирање на земјоделците од членовите 73, 74 и 75, земјоделските производители стануваат општествени субјекти кои непосредно можат да ги остваруваат правата, одговорностите и должностите утврдени со Уставот.

III. ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ И ДРУГИ ВИДОВИ НА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО СЛОЖЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД, ЗАДРУЖЕН СОЈУЗ И ДРУГО

Член 76

Земјоделските задруги и другите видови на здружување на земјоделците можат да се здружат во сложена земјоделска задруга, во сложена организација на здружениот труд и во деловни заедници и да се поврзуваат со други видови на здружување заради соработка.

1. — Сложена земјоделска задруга

Член 77

Земјоделските задруги и работните организации, кои се занимаваат со преработка, доработка или промет на земјоделски производи или со промет на репродукциони материјали или опрема за земјоделство, можат да се здружат во сложена земјоделска задруга.

Сложената земјоделска задруга има во начело положба, права, обврски и одговорности на сложена организација на здружениот труд.

Прописите за сложените организации на здружениот труд се применуваат на сложените земјоделски задруги, ако не е поинаку определено со овој закон.

2. — Здружување во сложена организација на здружениот труд

Член 78

Земјоделските задруги и работните организации на кооперантите можат да се здружуваат во сложени организации на здружениот труд.

3. — Здружување во заедници на здружениот труд

Член 79

Земјоделските задруги и работните организации на кооперантите можат да се здружуваат во деловни заедници на организациите на здружениот труд и во заедниците на здружениот труд за меѓусебна планска и деловна соработка и во други видови на здружување, поврзување и соработка во согласност со закон.

Основните задружни организации и основните организации на кооперантите можат да се здружуваат, меѓусебно и со основните организации на здружениот труд, во заедници на основните организации и да се поврзуваат во заедници на здружениот труд за меѓусебна планска и деловна соработка и во други видови на здружување, поврзување и соработка во согласност со закон.

Основните задружни организации и основните организации на кооперантите можат непосредно да се здружуваат во деловни заедници на организациите на здружениот труд ако тоа не е во спротивност со самоуправната спогодба за здружување на земјоделците во земјоделска задруга, односно на самоуправната спогодба за здружување во работната организација на кооперантите, односно во работната организација.

Работната организација на кооперантите може да се здружува, односно да се поврзува во деловна заедница на организациите на здружениот труд,

заедниците на здружениот труд за меѓусебна и планска соработка и во другите видови на здружување и поврзување и соработка во согласност со закон.

4. — Одлучување за здружување во сложени земјоделски задруги, сложена организација на здружениот труд и заедници на здружениот труд

Член 80

Самоуправната спогодба за здружување и статутот на сложената земјоделска задруга, сложената организација на здружениот труд и деловна заедница на организациите на здружениот труд се прифатени, ако за нив со референдум се изјасни мнозинството на здружените земјоделци и мнозинството на работниците на земјоделската задруга, која во својот состав нема основни организации на здружениот труд, односно мнозинството на здружените земјоделци и мнозинството на работниците во секоја основна организација на здружениот труд во составот на земјоделската задруга.

Одредбите од став 1 на овој член сообразно се применуваат кога во работната организација на кооперантите се прифаќа самоуправната спогодба за здружување во деловната заедница на организациите на здружениот труд.

5. — Здружување во Задружен сојуз на Македонија

Член 81

Во Задружниот сојуз на Македонија може да се здружуваат земјоделски задруги, основни задружни организации, основни организации на здружениот труд во состав на земјоделската задруга, други видови на здружување на земјоделците, сложени земјоделски задруги, основни организации на кооперантите, работни организации на кооперантите и основни и други организации на здружениот труд со кои земјоделците непосредно или преку земјоделските задруги или други видови на своето здружување, здружиле труд, земјиште, средства, односно други средства.

Во Задружниот сојуз на Македонија можат да се здружат и други самоуправни организации и заедници под услови и на начин утврден со статутот на Задружниот сојуз на Македонија.

Задружниот сојуз има положба, право, обврски и одговорност на општо здружение.

Член 82

Задружниот сојуз на Македонија во рамките на правата и должностите утврдени со неговиот статут, учествува во покренување на иницијативи за здружување на земјоделците заради создавање на услови за зголемување на доходот и подобрување на условите за работа и обезбедување на социјалната сигурност и социјалните права на земјоделците, за самоуправното спогодување и потрајна соработка на земјоделците кои не се здружили во земјоделска задруга или други видови на здружување на земјоделците и за соработка на земјоделските задруги, основните и другите организации на здружениот труд и заради нивното организирање и вклучување во системот на социјалистичките самоуправни односи, општественото планирање и остварување на другите цели и задачи утврдени со неговиот статут, во согласност со закон.

Заради остварување на целите и задачите од став 1 на овој член Задружниот сојуз на Македонија дава стручна помош при основањето на земјоделските задруги и работните организации на кооперантите, како и при организирање на основните задружни организации и основните организации на кооперантите и учествува во активностите за развивање и унапредување на општествено-економската положба на младите луѓе и жените на село, планирањето и унапредувањето на земјоделското производство, малото стопанство и другите дејности на село и во земјоделството и на други прашања од значење за земјоделците.

Земјоделските задруги и другите организации здружени во Задружниот сојуз се договараат за плановите и програмите за работа, за заедничкото унапредување на работата и делувањето, ги усогласуваат посебните, заедничките и општите интереси како и за развојот и самоуправното уредување на општествено-економските односи, покривање на иницијативата за склучување на самоуправни спогодби и општествените договори за донесување на закони и за утврдување на економската политика и разгледуваат и решаваат други прашања од заеднички интерес.

Член 83

Самоуправувањето во Задружниот сојуз на Македонија здружените организации на тој сојуз го остваруваат со извршување на своите права и обврски преку делегатите во органите на Задружниот сојуз, со остварување на самоуправната контрола и преку јавноста на работата на Задружниот сојуз.

Органите во Задружниот сојуз се: собрание, извршен орган на собранието и органот на самоуправната контрола во Задружниот сојуз.

Делегатите во Собранието и во одборот на самоуправната контрола во Задружниот сојуз на Македонија ги бираат здружените организации во Задружниот сојуз на Македонија од редот на здружените земјоделци и работници.

Член 84

Односите во Задружниот сојуз се уредуваат со самоуправната спогодба, статутот и другите самоуправни општи акти на Задружниот сојуз.

Статутот на Задружниот сојуз на Македонија го донесува Собранието на Задружниот сојуз на Македонија.

6. — Поврзување и интегрирање во агрокомплексот

Член 85

Општествено-политичките заедници ги поттикнуваат и поддржуваат иницијативите за современо и ефикасно самоуправно организирање и здружување на трудот и средствата во агрокомплексот врз територијални и репродукциони начела, преку самоуправно доходовно поврзување и здружување на работниците од основните организации на здружениот труд во примарното производство, преработката и прометот, со функционално интегрирање на производниот со образовно-воспитниот, научно-истражувачкиот и применувачкиот труд по групации, дејности и производи.

Процесите на поврзување и интегрирање од претходниот став се обезбедуваат со соодветно самоуправно организирање, поврзување и здружување на организациите на здружениот труд од агрокомплексот и други заинтересирани организации на здружениот труд кои користат земјоделски сировини, односно кои произведуваат хемиски средства, репроматеријали, опрема и друго за потребите на агрокомплексот, водостопанските организации, како и здруженија и други видови на организираност на земјоделските производители со личен труд, со средства на трудот над кои постои право на сопственост на граѓаните, особено заради заедничко долгорочно, среднорочно и тековно планирање и усогласување на програмите, меѓусебно уредување на односите, правата и должностите во долгорочните и тековните заеднички планови, односи и соработка, уредување на доходовните и други односи со производителите со личен труд и средства на трудот над кои постои право на сопственост и друго.

IV. — ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ И ОСТВАРУВАЊЕ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО НА ЗДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ

1. — Услови за здружување на земјоделците и престанок на својство на здружен земјоделец

Член 86

Во земјоделската задруга, односно во основна или друга организација на здружениот труд може да здружи свој труд, земјиште, средства на трудот, односно други средства во сопственост на земјоделците, секој земјоделец кој:

— има навршено 15 години од животот ако здружува само труд, односно навршени 18 години од животот ако здружува труд, земјиште односно средства;

— ги прифаќа правата, обврските и одговорностите на здружените земјоделци утврдени со самоуправни спогодба за здружување на земјоделците во земјоделската задруга;

— ги исполнува и другите услови утврдени со самоуправни спогодба за здружување на земјоделците во земјоделските задруги, односно самоуправни спогодба на основната или друга организација на здружениот труд.

Со самоуправни спогодба не може да се исклучи, ниту ограничи правото на други земјоделци под еднакви услови да го здружат трудот, земјиштето, средствата на трудот односно другите средства.

Член 87

Ако здружениот земјоделец пренесе во општествена сопственост земјиште, средства на трудот, односно други средства на кои има право на сопственост и ако со тоа се создала можност за негово вработување, со самоуправни спогодба за негово здружување или со посебен договор склучен со задругата или со другата организација со која се здружува, таа задруга односно организација може, во согласност со општествениот договор, да прифати обврска дека со здружениот земјоделец ќе заснова работен однос без распишување на јавен конкурс, односно оглас.

Член 88

Својство на здружен земјоделец престанува:

1. со истапување на земјоделецот од земјоделската задруга и друг вид на здружување на земјоделецот или од основната и работната организација на кооперантите, односно со истапување од самоуправни спогодба за трајна соработка со организацијата на здружениот труд;

2. со редовна ликвидација или со стечај на земјоделската задруга, друг вид на здружување на земјоделците или организациите на здружениот труд со кои се остварува трајна соработка и

3. ако земјоделецот не ги исполнува своите обврски на трудот утврдени во самоуправни спогодба за здружување на земјоделците и на тој начин ги повреди заедничките интереси на здружените земјоделци.

Својството на здружен земјоделец престанува со денот на истекнувањето на рокот за истапување, со денот на донесување на конечната одлука за исклучување од земјоделската задруга, односно друг вид на здружување на земјоделецот од основната и работната организација на кооперантите, односно со ликвидирање на земјоделската задруга, другите видови на здружување на земјоделците, основните задружни организации, основните организации на кооперантите и работните организации на кооперантите.

Условите за истапување и исклучување се утврдуваат со самоуправни спогодба за здружување, а постапката за здружување, истапување и исклучување се утврдува со статутот.

Член 89

Во земјоделската задруга која во својот состав нема основни задружни организации, односно во основната задружна организација, се води именик на здружените земјоделци во кој се запишуваат сите здружени земјоделци.

Во именикот на здружените земјоделци прво се запишуваат основачите на земјоделската задруга, а другите здружени земјоделци се запишуваат по оној ред како се здружуваат. Во именикот се брише земјоделецот на кој му престанало својството на здружен земјоделец.

Својството на здружен земјоделец се утврдува со изводот од именикот на здружените земјоделци.

Одредбите на овој член сообразно се применуваат во основните организации на кооперантите и во другите видови на здружување на земјоделците.

Член 90

Споровите во врска со здружувањето на земјоделците и престанокот на својството на здружениот земјоделец кои не можеле да бидат решени во задругата, односно во основната или друга организација на здружениот труд, ги решава судот на здружениот труд.

2. — Односи во стекнувањето и распоредувањето на вкупниот приход и распоредување на доходот и чистиот доход

Член 91

Здружените земјоделци и работници кои работат во земјоделски задруги или во основна задружна организација, учествуваат во планирањето на општествениот и материјалниот развој на тие организации и на тој начин ги усогласуваат односите во репродукцијата, а особено односите во стекнувањето и распоредувањето на вкупниот приход и доход и користење на средствата.

Член 92

Доходот на земјоделската задруга која во својот состав нема основна задружна организација, односно доходот на основната задружна организација го стекнуваат здружените земјоделци од вкупниот приход што ќе се оствари:

1. со продажба на земјоделски и друпи производи, како и со вршење на земјоделски и други услуги;

2. со учество во заедничкиот приход, односно во заедничкиот доход остварен со соработка на здружените земјоделци со работниците во основните организации во состав на земјоделската задруга, со друга земјоделска задруга, односно со друга основна задружна организација или со работниците во основните организации во состав на друга организација на здружениот труд, како и со индивидуалните земјоделци;

3. со примање на име компензација и премии утврдени со закон;

4. по други основи утврдени со закон.

Утврдувањето и распоредувањето на доходот од став 1 на овој член се врши во согласност со закон.

Член 93

Организацијата на здружените земјоделци во материјални трошоци пресметува и дел од вредноста на производите преземени од здружените земјоделци, пресметани по основите и мерилата утврдени со самоуправни спогодба.

Член 94

На здружените земјоделци им припаѓа делот на чистиот доход на земјоделската задруга која во својот состав нема основни задружни организации, односно делот на чистиот доход на основната задружна организација, сразмерно на придонесот што со својот личен труд, здружувањето на земјиштето, средствата на трудот и други средства, односно со соработката ги дале за остварување на нејзиниот доход.

Делот од чистиот доход од став 1 на овој член се утврдува зависно од обемот, степенот и разновидноста на работната поврзаност и меѓусебната соработка на здружените земјоделци и нивната заедна одговорност, а по основите и мерилата со кои се одредува придонесот на здружените земјоделци, а особено:

— во заедничката работа во производството на земјоделски производи;

— во заедничките набавки и заедничкото користење на земјоделски орудија и земјоделска опрема, како и со набавката и користењето на репродукциониот материјал за сопствено и заедничко земјоделско производство;

— за заедничка изградба на земјоделски објекти и нивно користење за потребите на сопственото или заедничкото земјоделско производство;

— во заедничката продажба на земјоделските производи.

Чистиот доход по издвојувањето на делот од тој доход што им припаѓа на здружените земјоделци во смисла од став 2 на овој член, се внесува како општествена сопственост во фондовите на земјоделската задруга која во својот состав нема основни задружни организации, односно во фондовите на основната задружна организација.

Член 95

Основите и мерилата, според кои делот на чистиот доход што им припаѓа на здружените земјоделци и се внесува во фондови на земјоделската задруга која во својот состав нема основни задружни организации, се утврдуваат со самоуправни спогодба за здружување на земјоделците во земјоделска задруга.

Основите и мерилата според кои делот на чистиот доход се внесува во фондови на основната задружна организација се утврдува со самоуправни спогодба за здружување во основната задружна организација, во согласност со самоуправниот спогодба за здружување во земјоделска задруга.

Член 96

Заради потполно и правилно утврдување на придонесот кој здружениот земјоделец го дал со својот личен труд и здружување на средствата во остварувањето на доходот на основната задружна организација, односно земјоделска задруга која во својот состав нема основни задружни организации, односно во остварувањето на доходот на основната организација на кооперантите за здружениот земјоделец поодделно се евидентира неговото материјално и финансиско работење во основната задружна организација, односно земјоделската задруга.

Евиденцијата од став 1 на овој член особено содржи: што од репродукциониот материјал и индустриската стока за потребите на земјоделското производство здружениот земјоделец набавил преку основната задружна организација, односно земјоделска задруга, во која количина и по која цена, вредност на услугите со механизација, услуги на стручната служба и други услуги дадени на здружениот земјоделец, производите кои здружениот земјоделец ги предал преку основната задружна организација односно земјоделската задруга, во која количина и по која цена се предадени од основната задружна организација односно задругата, кои други работи здружениот земјоделец ги извршил за основната задружна организација, односно земјоделската задруга или преку неа и колкава е вредноста на тие работи, колкав износ е исплатен од доходот на здружениот земјоделец за задоволување на општите општествени и заеднички потреби и каков износ на аконтација на чистиот доход примил здружениот земјоделец.

Содржината и начинот на водење на евиденцијата од став 1 на овој член поблиску се утврдува со самоуправни општи акти на земјоделската задруга, односно основната задружна организација односно основната организација на кооперантите.

Член 97

На здружените земјоделци им се исплатува аконтација на чистиот доход во текот на годината по периоди и износи кои се утврдени со самоуправниот општ акт на земјоделската задруга, основните задружни организации, односно основната организација на кооперантите, а конечната пресметка се врши по завршната сметка.

При секоја исплата на аконтацијата од став 1 на овој член, на здружениот земјоделец мора да му се врати пресметка на аконтацијата во писмен вид по сите основи и мерила по кои таа е пресметана.

Член 98

Во основна задружна организација во која се организирани здружените земјоделци и работниците рамноправно одлучуваат за начинот на распоредувањето на чистиот доход на дел кој им припаѓа на здружените земјоделци и на дел кој им припаѓа на работниците, за лични доходи и за заедничка потрошувачка, како и на дел кој се внесува во фондовите на основната задружна организација.

Делот што им припаднал според став 1 на овој член, здружените земјоделци самостојно го распределуваат на поодделни земјоделци, а работниците самостојно го распределуваат за заедничка потрошувачка и вршат распределба на личниот доход.

Член 99

Здружениот земјоделец и основната задружна организација, односно земјоделската задруга меѓусебните односи во производството и пласманот на производите и други односи во стекнување на доходот, пласманот ги уредуваат со повеќегодишни и годишни писмени договори.

Член 100

Здружените земјоделци и работниците во основната задружна организација, односно земјоделската задруга поднесуваат ризик од заедничкото работење, а особено во случаите на: неостварување на планираното производство и прометот на производството и услугите во физички и вредносен обем, неостварување на наплата на побарувањата од заедничкото работење, непотполно користење на капацитетот на производството и прометот со кои учествуваат во заедничкото работење и во други случаи утврдени со самоуправниот спогодба за здружување на земјоделците во основната задружна организација, односно самоуправниот спогодба за здружување на земјоделците во земјоделската задруга.

За поднесување на ризикот од заедничкото работење може да се оформи фонд на ризик од чистиот доход на основната задружна организација, односно земјоделската задруга која во својот состав нема основна задружна организација.

Член 101

Здружените земјоделци со самоуправниот спогодба за здружување на трудот и средствата или со посебна самоуправниот спогодба, можат да го утврдат обемот на здружувањето на средствата заради обезбедување на својата социјална и материјална заштита.

Член 102

Заради реализирање на заедничкото осигурување против штетите кои настануваат во земјоделското производство, со самоуправниот спогодба што ќе ја склучи организацијата на здружените земјоделци се утврдуваат основите, мерилата и условите за реализирање на заедничкото осигурување.

Во заедничкото осигурување под исти услови кои важат за здружените земјоделци од претходниот став, се вклучуваат и земјоделците кои не се здружени земјоделци по одредбите на овој закон.

Член 103

Одредбите на членовите 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 и 102 од овој закон, сообразно се применуваат и на здружените земјоделци во основни и работни организации на кооперантите.

3. — Планирањето во организациите на здружените земјоделци

Член 104

Планирањето на општествено-економскиот развој во земјоделските задруги и другите видови на здружување и организирање на земјоделците се врши во согласност со закон.

Планирањето на општествено-економскиот развој се врши со склучување на самоуправни спогодби за основите на планот и донесување на среднорочните и долгорочните планови.

Планот се донесува врз основа на претходно склучена една или повеќе самоуправни спогодби за основите на планот.

Среднорочниот план е основен план на економскиот и општествениот развој и се донесува за период од 5 години.

Долгорочниот план служи како појдовна основа и општа ориентација за утврдување на среднорочните планови.

4. — Одговорноста за обврските на задругите и другите организации на здружувањето на земјоделците

Член 105

Земјоделската задруга одговора за своите обврски со средствата со кои располага.

Ако во земјоделската задруга е организирана основна задружна организација и основна организација на здружениот труд во состав на земјоделската задруга, за обврските на задругата одговара и основната задружна организација, односно основната организација на здружениот труд супсидијарно или солидарно, на начин предвиден со самоуправниот спогодба за здружување.

Член 106

Основната задружна организација, односно основната организација на здружениот труд во состав на земјоделската задруга, одговара за своите обврски со средствата со кои располага.

Ако е тоа предвидено со самоуправниот спогодба за здружување на земјоделците во земјоделската задруга за обврските на основната задружна организација, односно на основната организација на здружениот труд во состав на земјоделската задруга, одговараат и другите основни задружни организации и основните организации на здружениот труд во состав на истата земјоделската задруга.

Член 107

За обврските на земјоделската задруга, односно основната задружна организација, кои не можеле да се намират во смисла на член 105 и 106 од овој закон, одговараат супсидијарно и здружените земјоделци, освен со земјоделското земјиште до висина на средствата утврдени со самоуправниот спогодба за здружување во земјоделската задруга и договорот што го склучиле со задругата.

Со самоуправниот спогодба за здружување на земјоделците во земјоделската задруга, односно со самоуправниот спогодба за здружување во основната задружна организација, се одредува времето во кое земјоделецот по престанокот на својство на здружен земјоделец со земјоделската задруга одговара за обврските на земјоделската задруга, односно основната задружна организација.

Со престанокот на својство на здружен земјоделец во земјоделската задруга, земјоделецот ги задржува имовинските права и обврски спрема основната задружна организација, односно земјоделската задруга и третите лица стечени, односно преземени во време додека имал својство на здружен земјоделец.

Член 108

За обврските на сложената земјоделска задруга, одговараат земјоделските задруги и други видови на здружувањето на земјоделците здружени во сложената земјоделска задруга, на начин определен со самоуправната спогодба за здружување во сложената земјоделска задруга.

Член 109

На одговорноста и обврските на работната организација на кооперантите и основната организација на кооперантите сообразно се применуваат одредбите од член 105 до 108 на овој закон.

5. — Остварување на самоуправањето на здружените земјоделци**Член 110**

Самоуправањето на здружените земјоделци во земјоделската задруга, основна задружна организација, основна организација на кооперантите и работна организација на кооперантите се остварува со сообразно применување на прописите за остварување на самоуправањето на работниците во здружениот труд, ако не е поинаку определено со овој закон.

Член 111

Здружените земјоделци го остваруваат самоуправањето на начин утврден со самоуправниот општ акт и законот и тоа: со одлучување на собири, референдуми и други видови на лично изјаснување, одлучување по пат на делегати во задружниот совет на основната задружна организација и собранието на земјоделската задруга; по пат на делегати во собранието на сложената земјоделска задруга, во работничкиот совет на сложената организација на здружениот труд и во органите на деловните заедници и другите видови на здружување; по пат на делегати во органите на управувањето во самоуправните интересни заедници и во други самоуправни организации и заедници во собранијата на општествено-политичките заедници со склучување на општествени договори, самоуправни спогодби и донесување на самоуправни општи акти, со контрола на извршување на актите кои ги донесуваат здружените земјоделци, односно нивните органи.

Член 112

Во основната задружна организација, односно земјоделската задруга во чиј состав нема основни задружни организации во која здружените земјоделци и работниците на земјоделската задруга одлучуваат заедно и рамноправно, ако со овој закон или со самоуправната спогодба за здружување во основната задружна организација, односно задругата не е определено за одредени прашања здружените земјоделци, односно работниците да одлучуваат самостојно.

Кога здружените земјоделци и работници во основната задружна организација, односно во задругата одлучуваат рамноправно, одлуката се смета за донесена кога ќе ја прифати мнозинството на здружените земјоделци и мнозинството на работниците на начин утврден со статутот.

Кога рамноправно одлучуваат здружените земјоделци и работниците на земјоделската задруга која во својот состав има основни задружни организации, односно основни организации на здружениот труд, одлуката се смета за донесена кога ќе ја прифати мнозинството на здружените земјоделци и мнозинството на работниците во секоја основна задружна организација и основна организација на здружениот труд во состав на земјоделската задруга.

Член 113

Здружените земјоделци и работниците во земјоделската задруга со референдум одлучуваат: за самоуправна спогодба за здружување на земјоделците во земјоделската задруга, во основна задружна организација, во сложената земјоделска задруга,

во сложената работна организација и со деловна заедница; за промените во организацијата; за статутот на задругата на основната задружна организација, на сложената задруга и сложената работна организација; за основите на планот; за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците; за одлуките кои се однесуваат за враќање на здружените средства, за други самоуправни спогодби, кога тоа е утврдено со закон, како и за други прашања утврдени со самоуправната спогодба и со статутот.

Здружените земјоделци и работниците на земјоделската задруга со референдум одлучуваат и за други прашања за кои се одлучува со лично изјаснување ако за тоа одлучи мнозинството на здружените земјоделци и мнозинството на работници во земјоделската задруга, основната задружна организација, односно во организацијата на здружениот труд во состав на земјоделската задруга, односно во основната организација на кооперантите.

Член 114

Орган на управување на земјоделската задруга е собранието на земјоделската задруга кое во начело има положба, права, обврски и одговорности на работничкиот совет на работната организација.

Во земјоделска задруга со помалку од 30 здружени земјоделци која во својот состав нема основни задружни организации, основни организации на здружениот труд и работна заедница, не се формира собрание на земјоделската задруга. Во таков случај сите здружени земјоделци вршат функција на собрание на земјоделската задруга, одлучуваат со лично изјаснување за прашања кои се со закон ставени во надлежност на собранието на земјоделската задруга.

Член 115

Собранието на земјоделска задруга која во својот состав има основни задружни организации, односно основни организации на здружениот труд и работна заедница, го претставуваат делегати на здружените земјоделци и работници на тие организации и на работната заедница непосредно избрани во согласност со самоуправната спогодба за здружување на земјоделците во земјоделската задруга, со статутот на земјоделската задруга и со законот.

Во собранието на земјоделската задруга мора да биде застапена секоја основна задружна организација, основна организација на здружениот труд и работната заедница во нејзиниот состав најмалку со по еден делегат.

Во собранието на земјоделската задруга делегатите се бираат сразмерно на бројот на здружените земјоделци и работници во основните задружни организации, основните организации на здружениот труд и работната заедница во составот на земјоделската задруга.

Член 116

Одредбите на овој закон за собранието на земјоделската задруга, сообразно се применуваат и на собранието на работната организација на кооперантите како орган на управувањето на работната организација на кооперантите.

Член 117

Орган на управување на основна задружна организација е задружниот совет на основната задружна организација, кој во начело има положба, права, обврски и одговорности на работничкиот совет на основната организација на здружениот труд.

Во основната задружна организација со помалку од 30 здружени земјоделци, односно здружени земјоделци и работници не се формира задружен совет. Во таков случај сите здружени земјоделци и работници вршат функција на за-

дружен совет на основната задружна организација и одлучуваат со лично изјаснување за принципната која со закон се ставени во надлежност на задружниот совет на основната задружна организација.

Задружниот совет на основната задружна организација го чинат делегати на здружените земјоделци, односно здружените земјоделци и работниците организирани во основната задружна организација.

Член 118

Орган на управувањето на основна организација на кооперантите е совет на основната организација на кооперантите.

Одредбите од член 117 на овој закон сообразно се применуваат на советот на основната организација на кооперантите.

Член 119

Орган на управување на сложена земјоделска задруга е собранието на сложената земјоделска задруга кое во начело има положба, права, обврски и одговорности на органот на управувањето на сложената организација на здружениот труд.

Член 120

Во организациите на здружените земјоделци, како и во сложената земјоделска задруга можат да се формираат извршни органи на органот на управувањето на тие организации.

Во земјоделската задруга, основните задружни организации, основната организација на кооперантите и работната организација на кооперантите како и во сложената земјоделска задруга постои работоводен орган, како индивидуален работоводен орган или како колегијален работоводен орган.

Работоводните органи на организациите од став 2 на овој член во начело имаат положба, права, обврски и одговорности на работоводните органи на организациите на здружениот труд.

Член 121

Заради остварување и заштита на своите самоуправни права, здружените земјоделци и работниците во земјоделската задруга, основната задружна организација и сложената земјоделска задруга имаат право и должност да остваруваат самоуправни контрола непосредно преку органите на управувањето и преку посебен орган на самоуправни контрола.

Во основната задружна организација во која се организирани здружените земјоделци и работниците остваруваат самоуправни контрола рамноправно.

Член 122

Заради остварувањето на заштитата на своите самоуправни права, земјоделците здружени во основна организација на кооперантите и во работна организација на кооперантите имаат право да остваруваат самоуправни контрола непосредно преку органите на управувањето и преку посебен орган на самоуправни контрола.

Во основната организација на кооперантите и работната организација на кооперантите, земјоделците и работниците остваруваат самоуправни контрола рамноправно.

Органот на самоуправни контрола во основната организација на кооперантите, односно во работната организација на кооперантите има во начело положба, права, обврски и одговорности на органот на самоуправни контрола во организациите на здружениот труд.

Член 123

Органите на земјоделската задруга, основната задружна организација, основната организација на кооперантите, работната организација на кооперантите, сложената земјоделска задруга и другите видови на здружување и организирање на земјоделците должни се, во согласност со насоките кои им ги даваат здружените земјоделци и работници,

да обезбедат известување на здружените земјоделци и работниците за соработка со земјоделците, работењето, материјалната и финансиската состојба, стекнувањето и распоредувањето на доходот, користењето на средствата и за другите прашања од интерес за одлучување и вршење на контрола.

V. — ДЕЈНОСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ И ДРУГИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРУЖУВАЊЕ

Член 124

Основната задружна организација, во состав на земјоделската задруга и основната организација на кооперантите, може да извршува основни и споредни дејности.

Секоја организација од став 1 на овој член може, покрај основната дејност, да извршува дејности кои непосредно служат за извршување на нејзината основна дејност, ако е вообичаено да се извршуваат кон одредена основна дејност во помал обем или повремено, или ако нивното извршување придонесува за попотполното користење на капацитетите, суровините, отпадците или поминливиот материјал кој се употребува за извршување на основната дејност или ако во друг поглед служат за порационално извршување на основната дејност.

Земјоделското производство, како основна дејност опфаќа производство во поделството, градинарството, овоштарството, лозарството, сточарството и другите гранки на земјоделското производство и давање на земјоделските услуги.

Сите видови на здружените земјоделци, покрај непосредното занимавање со земјоделско производство, можат да се занимаваат и со други неземјоделски дејности, доколку тие им служат на потребите на здружените земјоделци и селото и обезбедуваат подобрување на условите за живот и работа, односно повисок доход, како што се: селски туризам, домашна ракотворба, преработка на земјоделски производи, сервиси за одржување на земјоделски машини и друга опрема за домаќинствата, одделни занаетчиски дејности, угостителски капацитети и други дејности од малото стопанство ако ги исполнуваат условите пропишани за таа дејност.

Дејностите на основната задружна организација, основните организации на здружениот труд во составот на земјоделската задруга и основната организација на кооперантите се утврдуваат со самоуправниата спогодба за здружување на земјоделците во земјоделска задруга, односно со самоуправниата спогодба за потрајна соработка на земјоделците со организацијата на здружениот труд.

Во случај на сомневање или спор, надлежниот орган на општествено-политичката заедница, односно организацијата овластена со закон согласно со деловните обичаи утврдува кои дејности можат да се вршат како споредни дејности во смисла на овој закон.

Член 125

Дејностите на земјоделската задруга која во својот состав има основни задружни организации се дејности кои ги обавуваат тие основни организации.

Дејностите на работната организација на кооперантите која во својот состав има основни организации на кооперантите и основните организации на здружениот труд се дејности кои ги извршуваат тие основни организации.

Дејностите на сложената земјоделска задруга се дејности на земјоделските задруги и другите видови на здружување на земјоделците кои се утврдени со самоуправниата спогодба за здружување во сложената земјоделска задруга.

VI. ПРЕСТАНОК НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ЗАДРУГА

Член 126

Земјоделската задруга престанува да постои ако:

— спрема неа е изречена мерка за забрана на вршење на дејноста поради тоа што не ги ис-

полнува со закон пропишаните услови за извршување на својата дејност, а во рок определен со актот за изрекување на мерката не ги исполнува условите за извршување на таа дејност, односно не ја промени дејноста;

— потрајно не е во можност да ги обновува општествените средства со кои работи и да обезбедува остварување на со Уставот загарантираните права на здружените земјоделци и работници кои работат во земјоделската задруга;

— со правосилна судска пресуда се утврди ништожноста на уписот за основање на земјоделската задруга во судскиот регистар;

— не е во можност потрајно да ги исполнува обврските кои се исплатуваат од нејзиниот доход.

Во случаите од став 1 и 2 на овој член се спроведува постапка за редовна ликвидација под условите и начинот утврдени со општите прописи за организацијата на здружениот труд, а во случај од став 1 алинеја 4 на овој член, се спроведува постапка за стечај под условите и на начин утврден со општите прописи за престанок на организациите на здружениот труд.

Одредбите од став 1 и 2 на овој член сообразно се применуваат и на другите видови на здружување на земјоделците.

Член 127

Средствата во општествена сопственост кои ќе преостанат по спроведената постапка за редовна ликвидација на земјоделската задруга, односно престанокот на земјоделската задруга по член 126 став 1, алинеја 1, 2 и 3 од овој закон ги презема општината на чија територија имала седиште земјоделската задруга која престанала.

Средствата од став 1 на овој член општината ги доделува, по правило, на земјоделска задруга, односно на друга организација со која земјоделците се здружуваат.

VII. СОРАБОТКА НА ИНДИВИДУАЛНИ ЗЕМЈОДЕЛЦИ КОИ НЕМААТ СВОЈСТВО НА ЗДРУЖЕН ЗЕМЈОДЕЛЕЦ СО ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ И ДРУГИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 128

Индивидуалните земјоделци можат да соработуваат привремено и без заеднички ризик со организација на здружените земјоделци, заради подобрување на условите на својот живот и работа; унапредување на земјоделското производство; заедничките набавки на сировини и други материјали за репродукција; соработка во земјоделското производство; заедничка продажба на земјоделски и други производи и услуги; организирано вклучување во стоковната размена и во остварувањето на нивните други интереси.

Член 129

Индивидуалните земјоделци кои привремено и без заеднички ризик соработуваат со организацијата на здружените земјоделци, ги остваруваат своите права во согласност со самоуправната спогодба за здружување и со статутот на таа организација.

Земјоделците од став 1 на овој член:

— имаат право и обврска рамноправно со здружените земјоделци и работниците во организациите на здружените земјоделци да учествуваат во управувањето со работите на таа соработка со одлучување на собири и на други начини утврдени со статутот на таа организација,

— имаат право да бидат известени за резултатите од таа соработка,

— имаат право на увид во деловните книги во кои се исказуваат резултатите од таа соработка,

— имаат и други права, обврски и одговорности утврдени со договорот кој индивидуалниот земјоделец го склучува со организацијата со која соработува, во согласност со начелата кои важат

за здружувањето на земјоделците во земјоделските задруги, односно за остварување на трајна соработка со организациите на здружениот труд.

VIII. — ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИ РЕГИСТАР

Член 130

Земјоделските задруги, основните задружни организации, основните организации на здружениот труд во состав на земјоделските задруги, другите видови на здружување на земјоделците, сложените земјоделски задруги, основната и работните организации на кооперантите и работните заедници на тие организации кои со самоуправна спогодба или со самоуправен општ акт се овластени да стапуваат во правен промет со трети лица, се запишуваат во судски регистар кај надлежниот суд на начин и под услови утврдени со посебен закон.

IX. — КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 131

Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап земјоделската задруга, основната задружна организација, основната организација на кооперантите, работната организација на кооперантите или друг вид на здружување на земјоделците ако склучи договор или изврши друга работа во рамките на своите регистрирани основни и споредни дејности (член 124).

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице со парична казна во износ од 2.000 до 10.000 динари.

Член 132

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за прекршок:

1. — земјоделската задруга која во својот состав нема основни задружни организации, основната задружна организација или основната организација на кооперантите, ако за здружениот земјоделец не го евидентира неговото материјално и финансиско работење со земјоделската задруга, односно со основната задружна организација, основната организација на кооперантите (член 98 став 1);

2. — земјоделската задруга која во својот состав нема основна задружна организација, основната задружна организација и основната организација на кооперантите, ако не утврди со самоуправниот општ акт, период за исплатување на аконтација и висина на аконтацијата која се исплатува на здружените земјоделци, или ако не ја исплати аконтацијата на здружениот земјоделец во периодот или во износот утврден со самоуправниот општ акт, или ако на здружениот земјоделец при исплатата на аконтацијата не му врати во писмен вид пресметка за аконтацијата (член 97);

3. — земјоделската задруга, основната задружна организација, основната организација на кооперантите, работната организација на кооперантите, сложената земјоделска задруга и друг вид на здружување на земјоделците и работниците ако нивните органи не обезбедат известување на здружените земјоделци и работниците за фактите од член 123 на овој закон во согласност со насоките кои им ги даваат здружените земјоделци и работниците.

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице со парична казна до 5.000 динари.

Член 133

Со парична казна до 30.000 динари ќе се казни за прекршок:

1. — земјоделската задруга која во својот состав нема основни задружни организации, основната задружна организација, основната организација на кооперантите или друг вид на здружување на земјоделците, ако не води именик на здру-

жените земјоделци или ако не ги запише сите здружени земјоделци во тој именик (член 89 став 1);

2. — основната задружна организација или основната организација на кооперантите ако во рок од осум дена од денот на донесувањето не ја достави одлуката за своето организирање или издвојување на другите основни организации, односно на здружените земјоделци и работниците (член 36 став 3, член 47 став 1 и член 56 став 3).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице со парична казна до 3.000 динари.

Член 134

Со парична казна до 30.000 динари ќе се казни за прекршок заедницата на основа на договор ако купи заради продажба или ако продаде туѓи производи (член 68 став 2).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице со парична казна до 5.000 динари.

Член 135

За стопански престап, односно прекршок, организацијата може поблаго да се казни или ослободи од казна ако стопанскиот престап, односно прекршок го открил и пријавил органот на самоуправната контрола или друг орган на таа организација или ако го откриле и пријавиле здружените земјоделци и работниците во таа организација.

Х. — ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 136

Постојните земјоделски задруги, основни задружни организации, други видови на здружување на земјоделци, сложени земјоделски задруги, основни и работни организации на кооперантите, земјоделски и задружни сојузи должни се да ја сообразат својата организација и да ги усогласат самоуправните општи акти со одредбите и роковите на овој закон и програмите за спроведување на овој закон, а најдоцна во рок од една година од денот на неговото влегување во сила.

Член 137

Ако постапката за основање на земјоделска задруга или други видови на здружување на земјоделците или постапката за вршење на статутарни промени била во тек на денот на стапување во сила на овој закон, постапката ќе се заврши по одредбите на овој закон.

Член 138

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за здружување на индивидуалните земјоделски производители („Службен весник на СРМ“ број 29/73, 20/74 и 45/74).

Член 139

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија.“

518.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

Се прогласува Законот за утврдување на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1981 до 1985 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 декември 1980 година.

Бр. 08-3042

23 декември 1980 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон се утврдуваат краишта во Социјалистичка Република Македонија кои во периодот од 1981 до 1985 година се сметаат за стопански недоволно развиени.

Член 2

Како стопански недоволно развиени краишта се сметаат подрачјата на општините: Берово, Македонски Брод, Виница, Гостивар, Дебар, Демир Хисар, Кичево, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Радовиш, Ресен, Струга и Тетово.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

519.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАКИНСТВОТА И СТАНОВИТЕ ВО 1981 ГОДИНА

Се прогласува Законот за пописот на населението, домаќинствата и становите во 1981 година, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 декември 1980 година.

Бр. 08-3065

23 декември 1980 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАКИНСТВОТА И СТАНОВИТЕ ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон се уредуваат: подготовките, организацијата и спроведувањето на пописот на населението, домаќинствата и становите во 1981 година (во натамошниот текст: Пописот) на територијата на Социјалистичка Република Македонија утврден со Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во 1981 година („Службен лист на СФРЈ“ број 41/80) и начинот за обезбедување на средствата за финасирање на пописот.

Член 2

Пописот ќе се изврши во време од 1 до 15 април 1981 година, според состојбата на ден 31 март 1981 година во 24 часот.

Член 3

Подготовките за Пописот, организацијата и неговото спроведување ги извршуваат:

1. Републичкиот завод за статистика,
2. Заводот за општествено планирање и статистика на град Скопје и
3. Општинските пописни комисии и пописната комисија на Градската заедница на град Скопје.

Член 4

Републичкиот завод за статистика на Социјалистичка Република Македонија соработува со Сојузниот завод за статистика, републичките и покраинските заводи за статистика во изработка на методологијата на Пописот, соработува со други републички органи и организации во подготовките, организацијата и спроведувањето на Пописот; врши навремено и соодветно известување на населението за целите и задачите на Пописот; печати обрасци и упатства за пописот; врши распределување на пописните обрасци и упатствата до општинските пописни комисии; назначува републички инструктори; врши стручна обука на членовите на пописните комисии, на инструкторите и контролорите; им дава стручна помош на надлежните органи во општините и на општинските пописни комисии во подготовките, организацијата и спроведувањето на Пописот; изработува упатства за Пописот, нормативи и пресметка за трошоците за Пописот и за распоредување на финансиските средства на општинските пописни комисии; врши собирање, контрола и подготовка на пописниот материјал за обработка; обработува податоци собрани во Пописот и објавува резултати од Пописот.

Член 5

Заводот за општествено планирање и статистика на град Скопје соработува со Републичкиот завод за статистика во подготовките и извршувањето на Пописот на подрачјето на град Скопје; ја координира работата и дава помош на надлежните органи на градската заедница и општините околу обележувањето на улиците со називи и нумерацијата на куќите; во фазата на ревизијата на документите на статистичкиот катастар дава стручна помош на органите и стручните служби на градската заедница и општините надлежни за комунални работи и урбанизам, води грижа за правилно и благовремено известување на населението на своето подрачје за целите и значењето на Пописот, како и за начинот и времето на неговото спроведување; дава стручна помош и врши увид во работата на пописните комисии на општините од подрачјето на град Скопје.

Член 6

Општинската пописна комисија го подготвува, организира и спроведува Пописот на подрачјето на општината; го известува населението за значењето на Пописот и за правата и должностите на граѓаните во Пописот; определува и именува потребен број општински инструктори, попишувачи и контролори и организира обука на учесниците во Пописот, врши распоред на попишувачите, инструкторите и контролорите; организира пополнување на „Помошен лист“ за работниците во организациите на здружениот труд и во другите организации и заедници каде што засновале работен однос; презема мерки за навремено опфаќање на единиците во Пописот; презема и распоредува пописен материјал на попишувачите; на учесниците во Пописот им издава овластување за работа; ја следи работата на сите учесници во Пописот и се грижи за правилна примена на методолошките и организациони упатства; го презема и го контролира пописниот материјал од инструкторите; изработува први резултати од Пописот за: населби, месни заедници и општината и

ги доставува на Републичкиот завод за статистика во рок од 10 дена по завршеното попишување; го доставува пописниот материјал на Републичкиот завод за статистика во пропишаниот рок; утврдува надоместоци за работата на учесниците во Пописот и се грижи за правилно и рационално распоредување и употреба на средствата за Пописот, изработува пресметка на потрошените средства за Пописот, изработува пресметка на потрошените средства според упатството на Републичкиот завод за статистика; врши и други работи и задачи во врска со подготовките и спроведувањето на Пописот во согласност со упатството за начинот на работењето на пописните комисии.

Пописната комисија од став 1 од овој член се состои најмалку од 5 члена.

Собранието на општината именува претседател и потребен број членови на пописната комисија.

Собранието на град Скопје именува претседател и членови на пописната комисија на градската заедница на град Скопје и поблиску ги определува нејзините задачи во координирањето на работата на пописните комисии на општините од подрачјето на град Скопје.

Член 7

Републичкиот секретаријат за правосудство организира и спроведува попишување на лица кои во моментот на Пописот ќе се затечат во притвор, или на издржување казна во казнено-поправните установи, односно воспитно-поправните домови.

Пополнувањето на пописните обрасци за лицата од став 1 на овој член се врши најдоцна до 25 март 1981 година, со тоа што пополнетите обрасци се доставуваат до живеалиштата на односните лица или до надлежните општински комисии најдоцна до 31 март 1981 година.

Директорот на Републичкиот завод за статистика, во согласност со републичкиот секретар за правосудство, донесува упатство за начинот на попишувањето на лицата од став 1 од овој член.

Член 8

Општинските органи на управата и органите на управата на град Скопје надлежни за комунални работи и урбанизам во рамките на својот делокруг, вршат обележување на називите на населените места, улиците (плоштадите) и нумерацијата на куќите и воведуваат тековни регистри на улиците и куќните броеви.

Надлежните органи од став 1 на овој член изработуваат скици и описи на границите на статистичките кругови и ги вртнуваат границите на месните заедници.

Член 9

За обработка на материјалот од Пописот, односно заради целосно извршување на задачите од Пописот, Републичкиот завод за статистика може да вработува лица на определено време повеќе од 6 месеци, а најмногу до 1 година.

Член 10

По завршувањето на Пописот Републичкиот завод за статистика ги објавува првите резултати по населени места и општини, во рок од 30 дена.

Резултатите од Пописот, по утврдена програма за обработка, Републичкиот завод за статистика ги објавува во периодот од 1 декември 1981 година до 30 јуни 1983 година.

Член 11

Општинските пописни комисии во договор со организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници ангажираат нивни работници за попишувачи, контролори и инструктори.

За вршење на работите од став 1 на овој член, општинските пописни комисии не обезбедуваат посебен надоместок на личниот доход на ангажираните работници.

Член 12

За да се соберат што поточни податоци, попишувачот може да побара од лицата опфатени со Пописот, лична карта како и други документи со кои може да се потврдат дадените одговори.

Член 13

Податоците собрани со Пописот се користат исклучително за статистички цели.

Податоците собрани од поединци што се однесуваат на нивните лични, семејни и имотни услови претставуваат службена тајна.

Член 14

Општините, односно Градската заедница на град Скопје податоците од Пописот можат да ги користат за воведување на Регистар на населението.

Член 15

Средствата за подмирување на трошоците за спроведување на Пописот се обезбедуваат во републичкиот буџет.

Обемот на потребните средства и нивната динамика ќе се утврдува со републичкиот буџет за односната година врз основа на годишната програма, што ја утврдува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Упатството за начинот на користењето на средствата за финансирање на Пописот го донесува директорот на Републичкиот завод за статистика во согласност со републичкиот секретар за финансии.

Член 16

На надоместоците на лицата ангажирани во подготовките, организацијата и спроведувањето на Пописот (на попишувачи, инструктори, контролори и членови на пописни комисии) не се пресметуваат и плаќаат придонеси и даноци.

Член 17

Републичкиот завод за статистика ќе му поднесува на Собранието на Социјалистичка Република Македонија извештаи за извршување на програмата од член 15 на овој закон и за потрошените средства за финансирање на таа програма до крајот на март секоја година за претходната година, а до крајот на март 1984 година ќе поднесе извештај за вкупно потрошените средства.

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР“

520.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ**

Се прогласува Законот за вршење на хидрометеоролошки работи,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 декември 1980 година.

Бр. 08-3050

23 декември 1980 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ.
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН**ЗА ВРШЕЊЕ НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ****Член 1**

Со овој закон се определуваат хидрометеоролошките работи од општ интерес за Републиката и начинот на нивното вршење.

Член 2

Хидрометеоролошки работи од општ интерес за Републиката се:

1) набљудување и мерење на хидролошките, метеоролошките и биометеоролошките елементи и појави, како и специјални мерења во областа на зрачењето, атмосферскиот електрицитет, радиоактивноста и загаденоста на врнежите, воздухот, водите и почвата,

2) проучување на времето, климата, површинските и подземните води и нивното влијание врз биосферата,

3) вршење на аеролошки и радарски метеоролошки набљудувања и мерења,

4) анализирање на времето и издавање на краткорочни, среднорочни прогнози и долгорочни изгледи за времето во Републиката,

5) анализирање на состојбата и издавање на прогнози и извештаи за водосостоите на реките, езерата и вештачките акумулации, како и за мразот на реките и езерата,

6) оценување на влијанието на времето врз развојот на земјоделските култури и издавање на агрометеоролошки прогнози,

7) изработка на хидролошки, метеоролошки и биометеоролошки анализи, студии и елаборати,

8) известување за појавата и развојот на хидрометеоролошките непогоди,

9) давање извештаи, прогнози и предупредувања на органите и организациите на Републиката за одбрана од поплави и опасности од други елементарни непогоди,

10) давање извештаи и прогнози за загаденоста на воздухот, водите и почвата од значење за заштита на човековата околина,

11) давање прогнози за хидрометеоролошките услови за одвивање на сообраќајот во Републиката,

12) давање хидрометеоролошки и други податоци од интерес на Народната одбрана и општествена самозаштита,

13) истражување на промените на времето, климата и водите предизвикани со вештачки влијанија, како и проучување на методи за вештачко влијание на времето, климата и водите,

14) собирање, обработување, контрола, чување, размена и објавување на хидрометеоролошки и биометеоролошките податоци и на резултатите од истражувањата.

Член 3

Хидрометеоролошките работи од општ интерес за Републиката ги врши Републичкиот хидрометеоролошки завод (во натамошниот текст: Заводот).

Член 4

Работите од член 2 на овој закон, Заводот ги врши преку станици, центри и други организациони единици.

Член 5

Основната мрежа на хидрометеоролошките станици ја утврдува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Предлогот на основната мрежа на хидрометеоролошките станици го изготвува Заводот врз основа на претходно прибавено мислење од републичките органи на управата надлежни за работите на народната одбрана, индустријата, земјоделството и шумарството, водостопанството, урбанизмот, здравството и социјалната политика, сообраќајот и врските, заштитата на човековата околина, туризмот и финансиите.

Член 6

Хидрометеоролошки работи за свои потреби можат да вршат и организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници.

Организациите и заедниците од став 1 на овој член се должни мерењата да ги вршат според методологијата што важи за хидрометеоролошката служба во земјата.

Организациите и заедниците од став 1 на овој член се должни за вршењето на хидрометеоролошките работи од член 2 на овој закон да го известат Заводот во рок од 30 дена од денот кога ќе отпочнат со вршењето на тие работи, како и добиените резултати да му ги достават на Заводот во рок од 30 дена по завршувањето на работите.

Член 7

Хидрометеоролошките податоци и резултати од набљудувањата, мерењата и од истражувањата извршени според член 2 на овој закон се јавни освен податоците и резултатите што претставуваат службена тајна.

Заводот е должен без надоместок на републичките органи и организации и на средствата за јавно информирање да дава општи дневни прогнози на времето, соопштенија и предупредувања за опасните хидрометеоролошки појави, кои се од посебен интерес и значај за заштитата на граѓаните и организациите од поплави, лавини, катастрофални појави на град, буроносни ветрови и други сложени хидрометеоролошки непогоди.

Резултатите од набљудувањата, мерењата и истражувањата и податоците што ги издава Заводот се сметаат за службени резултати и податоци.

Член 8

Резултатите од набљудувањата, мерењата и истражувањата Заводот е должен благовремено да ги објавува во соодветни годишни и периодични публикации.

Податоците од став 1 на овој член ќе бидат усогласени со потребите на стопанството, општествените и другите дејности.

Член 9

Изградбата, односно реконструкцијата на објектите или извршување на други работи на објектите и земјиштето што се наоѓа во близина на хидролошките, односно метеоролошките станици на основната мрежа можат да се вршат само под услов со тоа да не се спречуваат мерењата и набљудувањата на хидролошките и метеоролошките елементи и појави.

Член 10

Сопствениците, односно корисниците на земјиштето се должни да дозволат премин преку земјиштето на лицата овластени за вршење на хидрометеоролошки работи на Заводот.

Сопствениците, односно корисниците на земјиштето од став 1 на овој член имаат право на надоместок на штетата што им е причинета со извршувањето на хидрометеоролошките работи според прописите за експропријација.

Член 11

Заводот подготвува хидролошки, метеоролошки и биометеоролошки подлоги за изработување на просторните и урбанистичките планови, како и за проектите на објектите од општ интерес за Републиката.

Член 12

Подлоги од членот 11 на овој закон можат да изработуваат и организациите на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници.

На подлогите од став 1 на овој член мислење дава Заводот.

Член 13

Заводот своите дневни оперативни активности како и развојот на тие активности и развојот на хидрометеоролошките работи во Републиката ги

усогласува со Сојузниот хидрометеоролошки завод, а поради остварување на единственост на хидрометеоролошката служба во земјата, како и за извршување на обврските на Федерацијата спрема Светската метеоролошка организација, други држави и меѓународни организации.

Член 14

Средствата за вршење на хидрометеоролошките работи од општ интерес за Републиката се обезбедуваат во Републичкиот буџет.

Член 15

За развој на хидрометеоролошките работи од општ интерес за Републиката, Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува посебна финансиска програма.

Средствата за извршување на финансиската програма од став 1 на овој член се обезбедуваат во Републичкиот буџет и дел од средствата што Заводот ќе ги оствари со вршење на услуги.

Член 16

Заводот може определени работи од овој закон да врши и за потребите на организациите на здружениот труд, на други самоуправни организации и заедници и на граѓани (корисници на услугите) со надоместок.

Висината на надоместокот од став 1 на овој член се утврдува со договор меѓу Заводот и корисниците на услугите.

Член 17

Приходите што Заводот ќе ги оствари со вршење на работите од член 15 на овој закон можат да се користат за покривање на расходите за извршување на тие работи, за финансирање на Програмата за развој на хидрометеоролошките работи од општ интерес за Републиката, како и за посебни намени.

За приходите, како и за расходите кои Заводот ќе ги остварува со вршење на работите од член 15 на овој закон се води посебна книговодствена евиденција.

За распределбата на средствата остварени со вршење на работите од член 15 на овој закон по одбивањето на расходите Заводот донесува годишна програма.

На Програмата од став 3 на овој член согласност дава Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 18

Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата, односно заедницата ако во определен рок не го извести Заводот за отпочнување со хидрометеоролошките работи, односно не ги достави добиените резултати (член 6 став 3).

Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата, односно заедницата.

Член 19

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок корисникот, односно сопственикот на земјиштето кој не ќе допушти премин преку земјиштето на лицата што вршат хидрометеоролошки работи (член 9 став 1).

Член 20

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

521.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ИЗГРАДБАТА НА ОБЈЕКТИ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за обезбедување на дополнителни средства за реализација на Програмата за учество на Републиката во изградбата на објекти за физичка култура за периодот од 1976 до 1980 година во Социјалистичка Република Македонија,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 декември 1980 година

Бр. 08-3047

23 декември 1980 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ИЗГРАДБАТА НА ОБЈЕКТИ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

За реализација на Програмата за учество на Републиката во изградбата на објекти за физичка култура за периодот од 1976 до 1980 година во Социјалистичка Република Македонија, се обезбедуваат дополнителни средства во износ од 26 милиони динари.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат од Републичкиот буџет за 1981 и 1982 година.

Член 3

Распределбата и динамиката на користењето на средствата по корисници ќе ја определи Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

522.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ И ОПШТИ АКТИ

Се прогласува Законот за објавување на закони и другите републички прописи и општи акти,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 декември 1980 година.

Бр. 08-3063

23 декември 1980 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ И ОПШТИ АКТИ

Член 1

Законите и другите републички прописи и општи акти (во натамошниот текст: републички прописи) се објавуваат во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ (во натамошниот текст: „Службен весник на СРМ“).

Член 2

Прописите и другите општи акти на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија што содржат податоци чие објавување би било во спротивност со интересите на безбедноста и одбраната на земјата и со други општествени интереси утврдени со закон, за кои тоа ќе го одреди Собранието на Социјалистичка Република Македонија, односно Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, се објавуваат во посебен службен весник на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: посебен службен весник на СРМ).

Во посебниот службен весник на СРМ се објавуваат и прописите и другите општи акти на функционерите што раководат со републичките органи на управата и републичките организации и прописите и другите општи акти на републичките колегијални органи на управата што содржат податоци чие објавување би било во спротивност со интересите на безбедноста и одбраната на земјата и со други општествени интереси утврдени со закон, за кои тоа ќе го одреди функционерот, односно колегијалниот орган што го донел тој пропис.

Член 3

Во „Службен весник на СРМ“ се објавуваат:

1. Уставот на Социјалистичка Република Македонија, републичките закони, републичкиот општествен план, републичкиот буџет и завршната сметка за извршување на буџетот, одлуките, декларациите, резолуциите, како и препораките на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и неговите собори, Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, деловниците на соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, автентичните толкувања на републичките закони, пречистените текстови на закони што ги утврдува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, прописите на Административната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и други акти на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, за кои тоа ќе одлучи да се објават во „Службен весник на СРМ“;

2. Указите на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, како и другите акти на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија за кои е тоа определено со закон или за кои тоа ќе одлучи да се објават во „Службен весник на СРМ“;

3. Деловникот на Советот на Републиката;
4. Уредбите, одлуките, упатствата, решенијата и Деловникот на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, како и другите акти на Извршниот совет за кои тој ќе одлучи да се објават во „Службен весник на СРМ“;
5. Правилници, наредби и упатства на функционерот што раководи со републичкиот орган на управата и со републиката организација, решенијата донесени вон управната постапка, како и актите на функционерот за кои тој ќе одлучи да се објават во „Службен весник на СРМ“;
6. Правилници, наредби и упатства на колегијалниот орган на управата, односно на претседателот на колегијалниот орган на управата и решенијата на тие органи донесени вон управната постапка, како и другите акти за кои ќе одлучи колегијалниот орган на управата, односно претседателот на колегијалниот орган на управата да се објават во „Службен весник на СРМ“;
7. Договорите што ги склучуваат републичките органи со органите на другите социјалистички републики и на социјалистичките автономни покраини;
8. Општествените договори и самоуправните спогодби во чие склучување учествуваат републички органи;
9. Одлуките и другите акти на Уставниот суд на Македонија;
10. Одлуките и другите акти на Врховниот суд на Македонија, Стопанскиот суд на Македонија, Јавното обвинителство на Македонија, Јавното правобранителство на Македонија и Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето, за кои тоа е определено со закон;
11. Исправките на републичките прописи.

Член 4

Во „Службен весник на СРМ“ се објавуваат и општите акти на Народната банка на Македонија и на Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија, општите акти на самоуправните интересни заедници образувани за територијата на Социјалистичка Република Македонија, општите акти на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници, општествените организации, здруженијата на граѓаните и на други организации (во натамошниот текст: самоуправни организации и заедници), на кои со закон им е доверено со свои акти да уредуваат определени односи од поширок интерес во областа на нивната дејност.

Член 5

Републичките прописи, како и општите акти на самоуправните организации и заедници од член 4 на овој закон, се објавуваат во „Службен весник на СРМ“ во текстот што го утврдил републичкиот орган или самоуправната организација, односно заедница.

Општествените договори и самоуправните спогодби се објавуваат во „Службен весник на СРМ“ во текстот што го утврдиле учесниците во договорот или спогодбата.

Член 6

За објавувањето на законите и другите републички прописи и општи акти на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, како и на општествените и другите договори во чие склучување учествувало Собранието на Социјалистичка Република Македонија се грижи секретарот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

За објавувањето на актите на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија се грижи секретарот на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија.

За објавувањето на актите на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се грижи секретарот на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

За објавувањето на актите на републичките органи на управата, републичките организации и другите државни органи, како и на самоуправните организации и заедници од член 4 на овој закон и на општествените и други договори во чие склучување учествуваат тие, се грижи Републичкиот секретаријат за законодавство и организација.

Налог за објавување на републичките прописи дава органот, односно одговорното лице што се грижи за објавувањето на републичките прописи во „Службен весник на СРМ“.

Член 7

Републичките прописи се објавуваат, по правило, во првиот нареден број на „Службен весник на СРМ“ ако се доставени за објавување во пропишаниот рок.

Член 8

Ако Републичкиот секретаријат за законодавство и организација смета дека републичкиот пропис од член 3 точка 5 и 6 и член 6 став 4 на овој закон, не е во согласност со закон или со друг пропис или општ акт на Собранието на Социјалистичка Република Македонија или со пропис на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, ќе му укаже на Извршниот совет, пред објавувањето на тој пропис на таа несогласност и ќе му предложи на Извршниот совет преземање на соодветни мерки.

Член 9

Републичките прописи се објавуваат во „Службен весник на СРМ“ на македонски јазик.

Денот на излегувањето на „Службен весник на СРМ“ е датумот означен на „Службен весник на СРМ“.

Член 10

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе донесе прописи за роковите во кои се објавуваат републичките прописи и другите општи акти на организациите и заедниците во „Службен весник на СРМ“, за начинот на постапувањето на Работната организација „Службен весник на СРМ“ со прописите, односно општите акти што ѝ се доставуваат заради објавување во „Службен весник на СРМ“, како и за начинот на издавање и користење на посебниот службен весник на СРМ, во рок од 3 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

523.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

Се прогласува Законот за Новинско-издавачката работна организација Службен весник на СРМ, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 декември 1980 година.

Бр. 08-3049

23 декември 1980 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

Член 1

Новинско-издавачката работна организација Службен весник на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Работна организација Службен весник на СРМ) е новинско-издавачка работна организација што врши дејност од општ интерес за Републиката.

Член 2

На Работната организација Службен весник на СРМ се применуваат прописите што важат за организациите на здружен труд во областа на издавачката дејност, ако со овој закон не е поинаку определено.

Член 3

Седиштето на Работната организација Службен весник на СРМ е во Скопје.

Член 4

Работната организација Службен весник на СРМ објавува во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ (во натамошниот текст: „Службен весник на СРМ“) закони и други републички прописи и општи акти, како и други акти за кои тоа е определено со закон или со пропис на републички орган.

Законите и другите прописи и општи акти, како и другите акти за кои е определено со закон или со пропис на републички орган да се објавуваат во „Службен весник на СРМ“, се објавуваат без надоместок.

Во „Службен весник на СРМ“ можат со надоместок да се објавуваат и други општи акти чие објавување со закон или со друг пропис на републички орган не е задолжително.

Член 5

Работната организација Службен весник на СРМ може да врши со надоместок и други новински и издавачки работи за потребите на републичките органи, на органите на другите општествено-политички заедници, на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници и на други организации, и граѓани, ако вршењето на тие работи не го попречува извршувањето на работите од член 4 на овој закон.

Член 6

Работната организација Службен весник на СРМ обезбедува приходи од претплата на „Службен весник на СРМ“ и од продажба на одделни броеви на „Службен весник на СРМ“.

Член 7

Претплатната цена за „Службен весник на СРМ“ и мерилата за утврдување на цената на одделен број на „Службен весник на СРМ“ по предлог на Работната организација Службен весник на СРМ ги утврдува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а врз таа основа цената на одделен број на „Службен весник на СРМ“ ја определува Работната организација Службен весник на СРМ.

Член 8

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба.

Член 9

Работната организација Службен весник на СРМ е должна податоците од законите и другите републички прописи и општи акти да ги чува како службена тајна додека не се објават.

Член 10

За „Службен весник на СРМ“ се образува Издавачки совет.

Издавачкиот совет го сочинуваат претставници на Републиката, на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на Работната организација Службен весник на СРМ, на заинтересираните организации и заедници, на општествено-политичките организации (претставници на општествената заедница), како и делегати на работниците од Работната организација Службен весник на СРМ.

Заинтересираните организации и заедници и бројот на нивните претставници во Издавачкиот совет се определува со Статутот на Работната организација Службен весник на СРМ.

Собранието на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на Работната организација Службен весник на СРМ ги определува и именува своите претставници во Издавачкиот совет.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија именува тројца претставници на Републиката во Издавачкиот совет.

Член 11

Издавачкиот совет на „Службен весник на СРМ“ ги врши следниве работи:

— ја утврдува развојната и уредувачката политика на „Службен весник на СРМ“;

— дава мислење за основната намена на користењето на финансиските средства што Работната организација Службен весник на СРМ ќе ги оствари од претплата и од продажба на одделни броеви на „Службен весник на СРМ“;

— ја разгледува програмата за работа на Работната организација Службен весник на СРМ;

— го разгледува начинот на вршењето на работите од член 5 на овој закон;

— дава мислење за именување и разрешување на работоводен орган.

За работите од став 1 на овој член Издавачкиот совет одлучува со мнозинство гласови на претставниците на општествената заедница и на делегатите на работниците од Работната организација Службен весник на СРМ.

Член 12

Работоводниот орган на Работната организација Службен весник на СРМ се именува и разрешува во согласност со Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 13

Конкурсната комисија за именување и разрешување на работоводен орган на Работната организација Службен весник на СРМ се состои од 8 членови од кои по 2 члена именуваат: органот на управување на Работната организација Службен весник на СРМ, основната организација на Синдикатот, Синдикатот на општествените дејности на Македонија и Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 14

Надзор над законитоста на работата на Работната организација Службен весник на СРМ врши Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Заради обезбедување на условите за вршење на надзорот од став 1 на овој член Републичкиот секретаријат за законодавство и организација може од Работната организација Службен весник на СРМ да бара известување за одделни прашања во врска со издавањето на „Службен весник на СРМ“, а посебно во врска со извршувањето на работите од членовите 4 и 5 на овој закон.

Ако Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија утврди дека не се обезбедува или во недоволна мера се обезбедува остварувањето на утврдената развојна и уредувачка политика, како и утврдениот редослед и роковите на објавувањето на прописите и другите општи акти во „Службен весник на СРМ“, ќе преземе соодветни мерки.

Член 15

Ако работоводниот орган смета дека е донесен самоуправен општ акт или поединечен акт кој не е во согласност со Уставот, односно кој е во спротивност со закон, освен поединечниот акт донесен во управна постапка и акт по кој за конечно одлучување е предвидена надлежност на судот, ќе го запре извршувањето на таквиот акт и за тоа во рок од три дена од денот на запирањето на извршувањето на актот е должен да го извести Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 16

Собранието на Социјалистичка Република Македонија дава согласност на одредбите од Самоуправната спогодба за здружување и на Статутот на Работната организација Службен весник на СРМ, што се однесуваат на уредувањето на „Службен весник на СРМ“ и на остварувањето на посебниот општествен интерес.

Член 17

Работната организација Службен весник на СРМ внатрешната организација и работењето ќе ги усогласи со одредбите на овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

524.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за задолжителен заем за обезбедување постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 декември 1980 година.

Бр. 08-3043

23 декември 1980 година

Скопје

Претседател

на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател

на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за задолжителен заем за обезбедување постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година („Службен весник на СРМ“ број 44/76, 6/79 и 42/79), во насловот бројот „1980“ се заменува со бројот „1981“.

Член 2

Во член 1 по зборот „декември“ бројот „1980“ се заменува со бројот „1981“.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

525.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА СТАНУВАЊЕТО

Се прогласува Законот за изменување на Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 23 декември 1980 година.

Број 08-3048

23 декември 1980 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА СТАНУВАЊЕТО

Член 1

Во Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“ број 49/74, 9/78, 26/80 и 33/80) во член 5 точка 5 и во член 10 точка 6 зборовите „работните луѓе со пониски доходи, за“ се бришат.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

526.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 декември 1980 година.

Број 08-3046
23 декември 1980 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ****Член 1**

Во Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 39/78 и 6/79 — пречистен текст), член 135 став 1 се менува и гласи:

„Пензиите задолжително се усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи на сите вработени во организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници во Републиката.“

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Усогласувањето на пензиите се врши секоја година во висина на порастот на номиналните лични доходи остварени во претходната година.“
Досегашните ставови 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5.

Во став 5 кој станува став 6 зборовите „трошоците на животот и“ се бришат.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

527.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за републичките даноци на граѓаните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 декември 1980 година.

Број 08-3045
23 декември 1980 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ****Член 1**

Во Законот за републичките даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 35/78, 41/78, 37/79 и 43/80), во член 2 алинеја 1 стапката „0,5%“ се заменува со стапката „1%“.

Член 2

Во член 3 став 1 точка 1, алинеја 1 стапката „1%“, се заменува со стапката „1,5%“, а во алинеја 2 стапката „2%“ се заменува со стапката „3%“.

Во точка 2 стапката „11%“ се заменува со стапката „20%“.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

528.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичката Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 декември 1980 година.

Број 08-3044
23 декември 1980 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ****Член 1**

Во Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги („Службен весник на СРМ“ број 39/77, 42/77, 41/78, 24/79, 37/79 и 26/80 — пречистен текст), во член 3-а во вториот ред бројот „40“ се заменува со бројот „34“.

Член 2

Во тарифниот број 1 од Тарифата за посебниот републички данок на промет стапката „6 отсто“ се заменува со стапката „7⁰/₁₀“.

Член 3

Во тарифниот број 2 точка 1 алинеја 1 од Тарифата за посебниот републички данок на промет зборот „природно“ се заменува со зборот „природна“, а зборот „вино“ се брише. Во алинеја 4 по зборот „отсто“ точката се заменува со сврзникот „и“, а по алинејата 4 се додава нова алинеја 5 која гласи:

„— природно вино 2 отсто“

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

529.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 73 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“ број 15/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 декември 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

За потребите на Републиката и на општините во 1981 година, се утврдува вкупен износ на девизи во динарска противвредност од 520.500.000 динари.

Член 2

Обемот на девизите и правото на купување на девизи за потребите на Републиката и општините, односно за нивните органи и организации од член 1 на оваа одлука ќе ги утврди, по одделни намени и корисници, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 3

Се овластува републичкиот секретар за финансии да може, до утврдувањето на распоредот на девизите според член 2 од оваа одлука, да одобрува користење на средства по барање на одделни корисници, кои во секој поодделен случај не го надминуваат износот од 100.000 динари.

Член 4

Со девизите од член 1 на оваа одлука може да се вршат плаќања до 31 декември 1981 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3041'

23 декември 1980 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Потпретседател на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с. р.

Претседател на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

530.

Врз основа на член 62 од Уставот на СР Македонија и член 122 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 декември 1980 година и на седницата на Собранието на Републиката заедница на образованието, одржана на 22 декември 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Со оваа одлука привремено се утврдува висината на придонесот од доходот на основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници и од личните доходи на работниците и другите работни луѓе за обезбедувањето средства за насочено образование по пат на самоуправно спогодување, во рамките на самоуправните интересни заедници на насоченото образование.

Член 2

Придонесот за насочено образование се утврдува во висина од 2,32% од доходот на основните организации на здружениот труд и другите корисници на општествени средства распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“ број 14/77), во областа на дејностите од 01 до 11.

Член 3

Придонесот за насочено образование од личниот доход на работниците се утврдува во висина од 3,55% од личните доходи на работниците и другите работни луѓе, освен работниците вработени кај обврзниците од член 2 на оваа одлука.

Член 4

Обврзници на придонесот од доходот и на придонесот од личниот доход, средствата ги уплатуваат во самоуправните интересни заедници за насоченото образование што ги основале на начин и од основаца кои важеле до влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 5

Во поглед на роковите и начинот на пресметувањето, уплатувањето, застареноста и присилната наплата на придонесите од доходот и од личниот доход, ќе се применуваат прописите што важеле до влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Број 08-3040

23 декември 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Потпретседател на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с. р.

531.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74, 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ — Клиника за хематологија се именуваат:

Лирие Ибрахими, наставник во ОУ „Лирија“ — Скопје, член на Општинската конференција на СКМ „Центар“ и

д-р Стево Стровјанов, началник на одделение при Медицинскиот центар во Титов Велес.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3033

23 декември 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Потпретседател на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

532.

Врз основа на член 26 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА СЛОЖЕНАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА МУЗЕИ НА МАКЕДОНИЈА

За претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на индивидуален работоводен орган на Сложената работна организација Музеи на Македонија се именуваат:

д-р Ружа Пановска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

Владо Ивановски, секретар на Одборот за негување на револуционерните традиции при РО на СЗБ од НОВ на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 80-3035

23 декември 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Потпретседател на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

533.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74, 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор одржани на 23 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА КЛИНИКАТА ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на Клиниката за трансфузиологија во Скопје се именуваат:

Љупчо Самоников, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и

Љупчо Ајдински, член на Претседателството на РК на ССРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3036

23 декември 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Потпретседател на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

534.

Врз основа на член 57 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности во Скопје се именуваат:

Митко Велков, директор на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството во Скопје и

Драган Петровски, извршен секретар на Комитетот на Општинската конференција на СКМ „Центар“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3034

23 декември 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Потпретседател на Собранието на СРМ;
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Мито Мицајков, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

535.

Врз основа на член 14 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 17/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА ВО СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Институтот за национална историја во Скопје поради истек на мандатот:

Мице Димески.

За претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за национална историја во Скопје се именува:

Павле Игновски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3032

23 декември 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Потпретседател на Собранието на СРМ;
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Мито Мицајков, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

536.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74, 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ООЗТ ХЕМИСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на декан на ООЗТ Хемиски факултет во Скопје се именуваат:

Младен Куноски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ и

Тито Петковски, извршен секретар на Комитетот на Општинската конференција на СКМ — Карпош.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3037

23 декември 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Потпретседател на Собранието на СРМ;
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Мито Мицајков, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

537.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ број 5/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА

Се потврдува Статутот на Републичката заедница на културата, што го донесе Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница на културата на седницата одржана на 12 декември 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3067

23 декември 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Потпретседател на Собранието на СРМ;
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Мито Мицајков, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

538.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ВО ПРИЛЕП ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се дава согласност на Статутот на Работната организација Економски факултет во Прилеп, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што го донесоа работниците на Работната организација Економски факултет во Прилеп на референдумот одржан на 25. XI. 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3068
23 декември 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Потпретседател на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

539.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ број 5/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА

Се потврдува Самоуправната спогодба за здружување во Републичка заедница на културата.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3066
23 декември 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Потпретседател на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

540.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 27 став 2 од Законот за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ број 15/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОЦЕНТОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕТО НА МИНИМАЛНИТЕ СТАРОСНИ ПЕНЗИИ И СЕМЕЈНИТЕ ПЕНЗИИ СО ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЖИВОТ ВО 1980 ГОДИНА

Се дава согласност на процентот на усогласувањето на минималните старосни пензии и семејните пензии со порастот на трошоците за живот во 1980 година, утврден со Одлуката за усогласување на минималните старосни пензии до висината на минималната старосна пензија со порастот на трошоците за животот во 1980 година, донесена од Собранието на Републичката самоуправа интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 4 декември 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3053
23 декември 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

541.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 35 од Законот за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ број 15/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИКСНИОТ ИЗНОС И СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА

Се дава согласност на фиксниот износ на стапката на придонесот за старосно осигурување на земјоделците за 1981 година, утврден од Собранието на Републичката самоуправа интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 4 декември 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3055
23 декември 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

542.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 31 став 2 од Законот за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ број 15/78), Собранието на СРМ, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИ-
ОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА

Се дава согласност на Финансискиот план на Републичката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците за 1981 година, утврден со Одлуката за утврдување на Финансискиот план на Републичката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 4 декември 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3054

23 декември 1980 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

543.

Врз основа на член 19, став 1, а во врска со член 2 и 7 од Законот за посебниот додаток на пензијата на определени корисници на пензија („Службен весник на СРМ“ бр. 23/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА
ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈА НА КОРИС-
НИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА
СЕМЕЈСТВАТА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИ-
ЈА — НОСИТЕЛИ НА „ПАРТИЗАНСКА
СПОМЕНИЦА 1941“

1. На корисниците на пензија — носители на „Партизанска споменица 1941“ кои оствариле пониска пензија од најнискиот основ утврден според член 38, став 4 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, посебниот додаток на пензијата се усогласува во висина на разликата меѓу износот на остварената пензија и износот на посебниот додаток на пензијата определен со член 2 од Законот за посебниот додаток на пензијата на определени корисници на пензија.

2. Посебниот додаток на пензијата на корисниците на пензија од точка 1 на оваа одлука, кои оствариле пензија без пензиски стаж од најмалку 15 години, од кои најмалку 10 години стаж на осигурување, се усогласува во висина на разликата меѓу загарантираниот износ намален за 15% и износот на остварената пензија.

3. На членовите на семејствата на корисниците на пензија — носители на „Партизанска споменица 1941“ кои оствариле право на семејна пензија, висината на посебниот додаток на пензијата се усогласува во ист процент во кој е определена и семејната пензија од износот на посебниот додаток определен со член 2, став 1 од Законот за посебниот додаток на пензијата на определени корисници на пензија.

4. За извршување на оваа одлука и пресметувањето на посебниот додаток на пензијата на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и на членовите на семејствата ќе се грижи Самоуправната

интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1980 година.

Бр. 23-2385/1

11 декември 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

544.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПОТСЕ-
КРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА УРБАНИЗАМ

1. Се разрешува од функцијата потсекретар во Републичкиот секретаријат за урбанизам инж. Љубе Пота, поради исполнување на условите за пензија, сметано од 15. 12. 1980 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2333/1

5 декември 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

545.

Врз основа на член 15-а став 4 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74, 46/74 и 42/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗБОРОТ НА
ДИРЕКТОР НА ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ ВО
СКОПЈЕ

1. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 5. XII. 1980 година, даде согласност на одлуката на Економскиот институт во Скопје, со која за директор на Институтот е избран д-р Бранко Зеленков, редовен професор на Правниот факултет во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2322/1

5 декември 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

546.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за здравство („Службен весник на СРМ“ бр. 20/70, 26/71 и 29/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СОГЛАСНОСТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ЗА
ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БОЛНИЦАТА ЗА
ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ — ДЕМИР ХИСАР

1. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница одржана на 5. 12. 1980 година даде согласност на Одлуката на работничкиот совет на Бол-

ницата за душевни болести — Демир Хисар за именување на д-р Димитар Петровски, лекар невропсихијатар, досегашен помошник на директорот на Болницата за стручно медицински работи, за директор на Болницата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2323/1
5 декември 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

547.

Врз основа на точката 48 и точката 50, потточка 3 став 5 од Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови на Самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/77, 9/78, 41/78, 69/78, 5/79, 66/79 и 41/80), републичкиот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОПИСУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ СМЕТКИ КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕОДНИ СМЕТКИ И НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ

1. Во Наредбата за пропишување на потсметки на уплатните сметки како и за утврдување на преодни сметки и на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот („Службен весник на СРМ“, бр. 11/80, 17/80, 21/80 и 30/80), во Прегледот број 5 на реден број 17 — Куманово, стапката за социјална заштита „0,33“ се заменува со „0,38“, а збирната стапка „1,74“ се заменува со „1,79“; на реден број 20 — Прилеп, стапката за социјална заштита „0,36“ се заменува со „0,38“, а збирната стапка „1,70“ се заменува со „1,72“; и на реден број 25 — Струга, стапката за социјална заштита „0,20“ се заменува со „0,38“, а збирната стапка „1,75“ се заменува со „1,93“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-588/1 Републички секретар
22 декември 1980 година за финансии
Скопје Ристо Филиповски, с. р.

548.

Врз основа на член 155 став 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“, број 8/75, 4/78), републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗДАВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УВЕРЕНИЈА ЗА ТЕЛЕСНА И ДУШЕВНА СПОСОБНОСТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО МОТОРНО ВОЗИЛО ИЛИ ТРАКТОР

I. Се овластуваат за вршење на здравствени прегледи и издавање на здравствени уверенија за телесна и душевна способност за управување со моторно возило или трактор здравствените организации:

1. ООЗТ Поликлиника за здравствена заштита на работниците во органите за внатрешни работи во состав на Здравствениот дом — Скопје;
2. Медицински центар — Охрид;
3. Медицински центар — Штип;
4. Медицински центар — Струмица;
5. Медицински центар — Титов Велес;
6. Медицински центар — Битола;
7. Медицински центар — Куманово;
8. Медицински центар — Прилеп;
9. Медицински центар — Тетово;
10. Медицински центар — Струга;
11. Медицински центар — Гостивар; и
12. Здравствен дом — Кочани.

II. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-01-5696
11 декември 1980 година
Скопје Републички секретар
за здравство и социјална политика,
Петар Цундев, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

272.

Врз основа на член 35 од Законот за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“, бр. 15/78) и член 15 од Статутарната одлука на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците („Сл. весник на СРМ“, бр. 45/78), Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 4 декември 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИКСНИОТ ИЗНОС И СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА

I

Земјоделците осигуреници — обврзници за плаќање данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност, земјоделците глави на семејствата

кои со други семејства живеат во едно земјоделско домаќинство, а се обврзници за плаќање данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност и земјоделците чии брачни другари се вработени во здружениот труд со општествени средства или вршат самостојна дејност, за 1981 година ќе плаќаат придонес за старосно осигурување, и тоа:

- 7 отсто од катастарскиот приход на осигуреникот и
- 240 динари по семејство.

II

Земјоделците — глави на семејствата кои со други семејства живеат во едно земјоделско домаќинство, а не се обврзници за плаќање данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност, придонесот ќе го плаќаат во фиксен износ од 240 динари.

III

Земјоделците кои вршат земјоделска дејност со земјиште земено под закуп и лицата кои исклучиво се занимаваат со сточарство или риболов, а

не се обврзници за плаќање на данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност, придонесот за старосно осигурување ќе го плаќаат во фиксен износ кој се утврдува во висина на просечната обврска на осигурениците кои плаќаат придонес во фиксен износ и во процент од катастарскиот приход од подрачјето на општината со кој се обезбедуваат средства за минималните старосни пензии и семејните пензии до висината на минималната старосна пензија.

IV

Фиксниот износ и стапката на придонесот за старосно осигурување за 1981 година е утврден со оваа одлука во согласност со Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

V

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Број 95

4 декември 1980 година

Скопје

Претседател,

Лазо Добрушевски, с. р.

273.

Врз основа на член 27 став 2 од Законот за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“, бр. 15/78) и член 15 од Статутарната одлука на Републиката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“, бр. 45/78), Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 4 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ СТАРОСНИ ПЕНЗИИ И СЕМЕЈНИТЕ ПЕНЗИИ ДО ВИСИНАТА НА МИНИМАЛНАТА СТАРОСНА ПЕНЗИЈА СО ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО 1980 ГОДИНА

I

Заради порастот на трошоците на животот во 1980 година минималните старосни пензии и семејните пензии до висината на минималната старосна пензија се усогласуваат за 20 отсто и изнесуваат 720,00 динари месечно.

II

Основица за определување износот на зголемувањето на пензиите од точка I на оваа одлука претставува износот на пензијата што на корисникот на пензија му припаѓа за месец декември 1980 година.

III

Зголемувањето на пензиите според оваа одлука припаѓа сметано од 1 јануари 1981 година.

IV

Усогласувањето на пензиите според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

V

Усогласувањето на пензиите според оваа одлука е извршено во согласност со Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

VI

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 96

4 декември 1980 година

Скопје

Претседател,

Лазо Добрушевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП

274.

Врз основа на член 23-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето и член 26 од Статутот, Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Штип, на седницата одржана на 16 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И ДРУГИ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОПШТИНА ШТИП

I

Средствата за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија и други права од инвалидското осигурување од општина Штип се обезбедуваат со издвојување на средства по стапка од 4%.

Основица за издвојување на средства по стапка од 4% претставува износот на исплатените пензии и инвалидските надоместоци.

II

Обврзникот на уплатата на придонесот — Самоуправната интересна заедница на пензиско и инвалидско осигурување на СР Македонија — издвоените средства ги префрлува на сметка на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Штип.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Број 08-11/1

16 декември 1980 година

Штип

Претседател,

д-р. Тихомир Милев, с. р.

275.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето и член 26 од Статутот, Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Штип, на седницата одржана на 16 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ ВО СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И ДРУГИ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОПШТИНАТА ШТИП

Член 1

Заедничките потреби во станбената област корисниците на пензија и други права од инвалидското осигурување од општина Штип ги остваруваат во рамките на Самоуправната интересна заедница на пензиско-инвалидското осигурување на СР Македонија, Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување-Штип.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Број 08-11/1

16 декември 1980 година

Штип

Претседател,

д-р. Тихомир Милев, с. р.

СОДРЖИНА

Страна		Страна
833	517. Закон за здружување на земјоделците	833
842	518. Закон за утврдување на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1981 до 1985 година — — — — —	842
848	519. Закон за пописот на населението, домаќинствата и становите во 1981 година — — — — —	848
850	520. Закон за вршење на хидрометеоролошки работи — — — — —	850
852	521. Закон за обезбедување на дополнителни средства за реализација на програмата за учество на Републиката во изградбата на објекти за физичка култура за периодот од 1976 до 1980 година во Социјалистичка Република Македонија — — — — —	852
852	522. Закон за објавување на законите и другите републички прописи и општи акти — — — — —	852
854	523. Закон за Новинско-издавачката работна организација Службен весник на СРМ — — — — —	854
855	524. Закон за изменување на Законот за задолжителен заем за обезбедување постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година — — — — —	855
855	525. Закон за изменување на Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето — — — — —	855
856	526. Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување — — — — —	856
856	527. Закон за изменување на Законот за републичките даноци на граѓаните — — — — —	856
857	528. Закон за изменување и дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги — — — — —	857
857	529. Одлука за утврдување на вкупниот износ на девизите наменети за потребите на Републиката и на општините за 1981 година — — — — —	857
857	530. Одлука за висината на придонесот за насочено образование — — — — —	857
858	531. Одлука за именување претставници на Општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за хематологија — — — — —	858
858	532. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на индивидуален работоводен орган на Сложената работна организација Музеи на Македонија — — — — —	858
858	533. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на Клиниката за трансфузиологија во Скопје — — — — —	858
859	534. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности во Скопје — — — — —	859
859	535. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Институтот за национална историја во Скопје — — — — —	859
859	536. Одлука за изменување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на декан на ООЗТ Хемиски факултет во Скопје — — — — —	859
859	537. Одлука за потврдување на Статутот на Републичката заедница на културата — — — — —	859
860	538. Одлука за давање согласност на Статутот на Работната организација Економски факултет во Прилеп во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учество на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправањето — — — — —	860
860	539. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за здружување во Републичка заедница на културата — — — — —	860
860	540. Одлука за давање согласност на процентот на усогласувањето на минималните старосни пензии и семејните пензии со порастот на трошоците за живот во 1980 година — — — — —	860
860	541. Одлука за давање согласност на фиксниот износ и стапката на придонесот за старосно осигурување на земјоделците за 1981 година — — — — —	860
861	542. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Републиката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците за 1981 година — — — — —	861
861	543. Одлука за усогласување и пресметување на посебниот додаток на пензија на корисниците на пензија и на членозите на семејствата на корисниците на пензија — носители на „Партизанска споменица 1941“ — — — — —	861
861	544. Решение за разрешување од функцијата потсекретар во Републичкиот секретаријат за урбанизам — — — — —	861
861	545. Решение за давање согласност за изборот на директор на Економскиот институт во Скопје — — — — —	861
861	546. Решение за согласност на Извршниот совет за именување директор на Болницата за душевни болести Демир Хисар — — — — —	861
862	547. Наредба за изменување на Наредбата за пропишување на потсетки на уплатните сметки како и за утврдување на преодни сметки и на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот — — — — —	862
862	548. Решение за овластување на здравствени организации на здружен труд за вршење на здравствени прегледи и издавање на здравствени уверенија за телесна и душевна способност за управување со моторно возило или трактор — — — — —	862
	Општи акти на самоуправните интересни заедници	
	СКОПЈЕ	
862	272. Одлука за утврдување на фиксниот износ и стапката на придонесот за старосно осигурување на земјоделците за 1981 година — — — — —	862
863	273. Одлука за усогласување на минималните старосни пензии и семејните пензии до висината на минималната старосна пензија со порастот на трошоците на животот во 1980 година — — — — —	863
863	ШТИП	
863	274. Одлука за издвојување средства за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија и други права од инвалидското осигурување од општина Штип — — — — —	863
863	275. Одлука за регулирање на потребите во станбената област на корисниците на пензија и други права од инвалидското осигурување од општината Штип — — — — —	863